

Службен весник на Република Македонија

Број 177

1 декември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5472. Закон за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	4	5479. Одлука за еднострано укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Обединетите Арапски Емирати.....	28
5473. Закон за изменување на Законот за спортот.....	5	5480. Одлука за изменување на Одлуката за формирање Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка	28
5474. Закон за данокот на додадена вредност (пречистен текст).....	5	5481. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал	28
5475. Одлука за давање согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместите што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.....	26	5482. Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса	28
5476. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агри Ленд АД - Скопје	26	5483. Одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса	29
5477. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за вон населено место за изградба на лесна и незагадувачка индустрија-индустриска зона Овче Поле КО Амзабегово-вон г.р. Општина Свети Николе	27	5484. Одлука за определување на периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје1 и за висината на закупнината	30
5478. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - варовник на Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје на локалитетот „Острец“, општина Делчево	27	5485. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.....	31

	Стр.		Стр.
5486. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - Скопје.....	31	5500. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентеро-хепатологија - Скопје.....	36
5487. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - Скопје.....	32	5501. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	36
5488. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје.....	32	5502. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	36
5489. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје.....	32	5503. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство.....	38
5490. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје.....	33	5504. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Град Скопје.....	38
5491. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за урологија - Скопје.....	33	5505. Одлука за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Министерството за животна средина и просторно планирање...	38
5492. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.....	33	5506. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	39
5493. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.....	34	5507. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба-млечна храна за доенчиња.....	39
5494. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола.....	34	5508. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за внатрешни работи.....	40
5495. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Тетово.....	34	5509. Одлука за давање на согласност за раскинување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-127/1 од 20.01.2014 година, склучен со Друштвото за производство и трговија Истем Медикал ДОО Илинден, како закупопри-мач.....	41
5496. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.....	35	5510. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општини.....	41
5497. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Струмица....	35	5511. Одлука за прекин на постапката за доделување на концесија за финансирање, проектирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад во Југо-источна Македонија.....	41
5498. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Куманово.....	35	5512. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	41
5499. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес.....	36	5513. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи.....	42

	Стр.		Стр.
5514. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	42	5526. Одлука за утврдување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во Технолошко-индустриска развојна зона-Скопје за месец ноември 2014 година	57
5515. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи	42	5527. Правила за изменување и дополнување на Правила за снабдување во краен случај со електрична енергија..	57
5516. Одлука за предавање на недвижност-градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	42	5528. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје	57
5517. Решение за именување член на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците	45	5529. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи.....	58
5518. Решение за именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје	45	5530. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Радовиш”	58
5519. Решение за именување директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците	45	5531. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Берово”	60
5520. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Стрежево“-Битола	45	5532. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Виница”	63
5521. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“, - П.О. Скопје	46	5533. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Струга”	65
5522. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на постапување на администраторот во информацискиот систем Е-одобрение за градење.....	46	5534. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Струмица”	67
5523. Правилник за формата, содржината и потребната документација, како и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни контејнери и на бензински станици, формата и содржината на потврдата за упис во регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на бензински станици, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на бензински станици.....	47	5535. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Гевгелија”.....	70
5524. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата...	53	5536. Правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Прилеп”	72
5525. Одлука за менување на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	54	5537. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Радовиш” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на тирз “Радовиш”	74
		5538. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Берово” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Берово”	75
		5539. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Виница” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница”	76
		5540. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Струга” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга”	77
		5541. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Струмица” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струмица”	78
		5542. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Гевгелија” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Гевгелија”	78
		5543. Тарифник на основачот на ТИРЗ “Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Прилеп”	79
		Огласен дел	1-96

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

5472.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН
РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4485/1 Претседател
1 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 и 106/13) по членот 99 се додава нов наслов и нов член 99-а кои гласат:

„Дополнителна помош за земјоделски производи

Член 99-а

Владата може да донесе одлука за дополнителна помош како мерка за исплата за одреден земјоделски производ чиј износ не може да изнесува повеќе од просечната цена за откуп за тој производ во производниот регион по единица мерка.

Средствата за дополнителната помош од став 1 на овој член може да се неповратни или повратни и да се враќаат најдоцна во рок од три години од денот на нивната исплата.

Во одлуката од став 1 на овој член ќе се утврди видот на земјоделскиот производ, висината на дополнителната помош за тој производ согласно критериумите утврдени во ставот 1 на овој член како и начинот на утврдување на износот и рокот за враќање на исплатените средства за дополнителната помош.

Дополнителната помош од ставот 1 на овој член ќе се исплаќа преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како мерка предвидена во годишната програма за финансиска поддршка во земјоделството.“

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI
DHE ZHVILLIM RURAL

Neni 1

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13 dhe 106/13) pas nenit 99 shtohet titulli i ri dhe neni i ri 99-a si vijojnë:

“Ndhma shtesë për produkte bujqësore

99-a

Qeveria mund të miratojë vendim për ndihmë shtesë si masë për pagesë të produktit të caktuar bujqësor shuma e të cilit nuk mund të jetë më e madhe se çmimi mesatar për blerje për atë produkt në rajonin prodhues sipas njësisë matëse.

Mjetet për ndihmën shtesë nga paragrafi 1 i këtij neni mund të jenë të pakthyeshme ose të kthyeshme dhe të kthehen më së voni në afat prej tri vitesh nga dita e pagimit të tyre.

Në vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni do të përcaktohet lloji i produktit bujqësor, lartësia e ndihmës shtesë për atë produkt në pajtim me kriteret e përcaktuara në paragrafin 1 të këtij neni si dhe mënyra e përcaktimit të shumës dhe afatit për kthimin e mjeteve të paguara për ndihmë shtesë.

Ndhma shtesë nga paragrafi 1 i këtij neni do të paguhet nëpërmjet Agjencisë për Përkrahje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural si masë e paraparë në programin vjetor për përkrahje financiare në bujqësi.”

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

5473.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОРТОТ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за спортот,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 декември 2014 година.

Бр. 07 – 4487/1 Претседател
1 декември 2014 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,

Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СПОРТОТ

Член 1

Во Законот за изменување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 42/14), членот 1 се менува и гласи:

„Во Законот за изменување и дополнување на Законот за спортот („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13), во членот 17 зборовите : „1 јуни 2014 година“ се заменуваат со зборовите : „1 мај 2015 година“.“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-то во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SPORT

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për sportin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 42/14), neni 1 ndryshohet si vijon:

"Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për sport ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 148/13), në nenin 17 fjalët: "1 qershor 2014" zëvendësohen me fjalët: "1 maj 2015".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА
НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

5474.

Врз основа на член 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/14), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 26 ноември 2014 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за данокот на додадена вредност.

Пречистениот текст на Законот на данокот на додадена вредност ги опфаќа: Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/1999), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/1999), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2001), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/2004), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 33/2006), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/2006), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2007), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008), Законот за дополнување на Законот на данокот на додадена

вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 114/2009), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 133/2009), Законот за изменување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 95/10), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 102/10), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/11), Законот за дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 135/11), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 135/11), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 155/12), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 12/14), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 112/14), Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 130/14), во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена, Исправка на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/1999), Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/2000), Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот на данокот на додадена вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 45/2006), Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.154/99, 164/99, 235/99 и 37/2000 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 93/2000) и Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.189/2003 ("Службен весник на Република Македонија" бр. 17/2004)

Претседател
на Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија,
Светлана Јакимовска, с.р.

Бр. 10-3830/2
27 ноември 2014 година
Скопје

ЗАКОН**ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

(1) Со овој закон се воведува данокот на додадена вредност и се уредува неговото пресметување и плаќање.

(2) Данокот на додадена вредност, како општ потрошувачки данок, се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен сектор, освен ако поинаку не е пропишано со овој закон.

II. ПРЕДМЕТ НА ОДАНОЧУВАЊЕ**Член 2**

Предмет на оданочување со данокот на додадена вредност е:

1. Прометот на добра и услуги (во натамошниот текст: промет) кој се врши со надоместок во земјата од страна на даночниот обврзник во рамките на неговата стопанска дејност и

2. Увозот на добра.

1. Промет на добра**Член 3**

(1) Промет на добра во смисла на овој закон претставува преносот на правото на располагање со движен или недвижен материјален имот.

(2) Како промет на добра во смисла на став 1 на овој член се смета и:

1. Прометот на електрична енергија, гас, греење и разладување;

2. Прометот на добра врз основа на договор за лизинг, според кој правото на сопственост преминува на корисникот на лизингот најдоцна со исплатата на последната рата;

3. Прометот на добра од консигнационен склад;

4. Испораката на добра на комисионерот од страна на сопственикот и испораката на добра од страна на комисионерот на примателот на добрата;

5. Преносот на сопственост на добра врз основа на закон или налог издаден од или во име на орган на јавната власт;

6. Прометот на добра произведени или составени од материјали или елементи кои ги набавил испорачателот, кај кои не се работи само за додатоци или за други споредни предмети. Истото важи и во случај на изградба на недвижности и

7. Прометот на добра од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупе-

цот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

(3) Како промет на добра со надомест се смета:

1. Земањето на добра кои се дел од имотот на претпријатието за лични потреби на даночниот обврзник или на вработените лица кај него или за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност;

2. Прометот на добра без надомест од страна на трговски друштва и други здруженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема членовите и спрема нив блиски лица;

3. Задржувањето на добра од страна на даночниот обврзник или од лицето кое стапува на негово место, по престанувањето со вршењето на стопанската дејност и

4. Прометот на добра без надомест од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

Член 4

(1) Кога прометот на добра се врши како надоместок за промет на други добра или за промет на услуги, секој од овие промети се смета за посебен промет на добра или на услуги.

(2) Во случај на верижен промет кој се однесува на исто добро и каде што правото на располагање со доброто се пренесува директно од првиот испорачател на последниот примател, секој промет во веригата се смета за одделно извршен промет на добра.

(3) Во случај на промет на добра, во кој даночниот обврзник посредува во име и за сметка на друго лице, се смета дека прометот е извршен од страна на другото лице.

(4) При преносот на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, доколку доверителот непосредно не се стекнува со доброто, се смета дека прометот е извршен од должникот кон стекнувачот на доброто.

Членот 5 е избришан

2. Промет на услуги

Член 6

(1) Промет на услуги во смисла на овој закон претставува секоја дејност која не е промет на добра во смисла на член 3 од овој закон.

(2) Промет на услуги во смисла на став 1 од овој член претставува и:

1. Вршењето услуга врз основа на закон или налог издаден од или во име на орган на јавната власт;

2. Преземањето обврска за делумно или целосно воздржување од вршење на некоја дејност или да се трпи некое дејствие или состојба;

3. Преносот и отстапувањето на авторски права, патенти, лиценци, заштитни знакови и слични права;

4. Предавањето на јадења и на пијалаци за консумација на лице место и

5. Прометот на услуги од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

(3) Како промет на услуги со надомест се смета:

1. Користењето добра кои се дел од имотот на претпријатието за лични потреби на даночниот обврзник, или на вработените лица кај него, или за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност;

2. Вршењето услуги без надоместок од страна на даночниот обврзник за негови лични потреби, за потребите на вработените лица кај него или за други цели кои не се поврзани со неговата стопанска дејност;

3. Вршењето услуга без надоместок од страна на трговски друштва и други здруженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема членовите или спрема ним блиски лица и

4. Промет на услуги без надомест од страна на закупецот кон закуподавачот, во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршен од страна на закупецот, освен вложување кое се однесува на тековно (редовно) одржување на објектот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на закупецот.

Член 7

(1) Кога прометот на услуги се врши како надоместок за прометот на добра или за прометот на други услуги, секој од овие промети се смета за посебен промет на добра или на услуги.

(2) Кога даночниот обврзник, кој делува во свое име и за сметка на друго лице, се вклучи во вршењето услуга, ќе се смета дека даночниот обврзник ја примил и ја извршил услугата.

3. Мешовит промет

Член 8

(1) Ако прометот на добра како основен промет е дополнет со промет на друго добро или услуга како спореден промет, целокупниот промет ќе се смета за промет на добра.

(2) Ако прометот на услуги како основен промет е дополнет со промет на друга услуга или на добро, како спореден промет, целокупниот промет ќе се смета за промет на услуги.

4. Даночен обврзник

Член 9

(1) Даночен обврзник е лице кое трајно или повремено самостојно врши стопанска дејност, независно од целите и резултатите од оваа дејност.

(2) Под стопанска дејност во смисла на став 1 од овој член се подразбира секоја дејност на производителите, трговците и лицата кои извршуваат услуги, која има за цел остварување приходи, вклучувајќи ги дејностите од областа на рударството, земјоделството и шумарството, како и отстапувањето на материјални и нематеријални добра за нивно користење.

(3) Како самостојна дејност не се смета дејноста на:

1. Физичките лица, кои поединечно или здружени се вработени во некое претпријатие и по тој основ примаат плата и се обврзани да се повинуваат на упатствата на работодавачот и

2. Подружниците, филијалите или другите поединечни организациони делови на некое претпријатие.

Член 9-а

(1) Како еден даночен обврзник, регистриран за данокот на додадена вредност, согласно со член 51 од овој закон, можат да бидат и повеќе лица регистрирани за данокот на додадена вредност, кои така ќе одлучат заради нивната сопственичка, организациска или управувачка поврзаност.

(2) Кога надлежниот даночен орган, ќе утврди постоење на одредена сопственичка, организациска или управувачка поврзаност меѓу одделни лица, кои се по-

себни даночни обврзници регистрирани за данокот на додадена вредност, со решение ќе им наложи да се регистрираат како еден даночен обврзник, доколку кај овие лица утврди нарушување на даночните принципи или можност за нивно нарушување.

(3) Правата и обврските за данокот на додадена вредност на одделните лица кои се посебни даночни обврзници регистрирани за данокот на додадена вредност и кои ќе се регистрираат како еден даночен обврзник, се пренесуваат на новиот даночен обврзник.

(4) Министерот за финансии донесува поблиски прописи со кои ќе ги утврди критериумите, врз основа на кои може да се утврди постоење на сопственичка, и управувачка поврзаност, ќе го уреди начинот на примената на одредбите од Законот за данокот на додадена вредност за субјектите наведени во ставовите (1) и (2) на овој член и ќе ги утврди случаите на нарушување на даночните принципи и можноста за нивно нарушување.

Член 10

(1) Државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и другите јавно-правни тела не се даночни обврзници за оној дел од нивните дејности, што се ограничува на извршувањето на јавни функции, дури и ако во врска со тие дејности наплатуваат даноци, такси, придонеси или други давачки.

(2) Државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и другите јавно-правни тела се даночни обврзници во случаите, доколку во рамките на одредена стопанска дејност вршат промет, кој според овој закон е оданочив кај другите даночни обврзници.

5. Во земјата

Член 11

Поимот "во земјата" во смисла на овој закон ја претставува територијата на Република Македонија, со исклучок на слободните зони, царинските зони и царинските складови.

6. Промет во слободни зони, царински зони и царински складови

Член 12

Прометот наменет за крајна потрошувачка во слободни зони, царински зони или царински складови ќе се смета за промет остварен во земјата.

7. Место на прометот на добра

Член 13

За место на прометот на добра се смета:

1. Местото каде што доброто се наоѓа во времето на прометот, кога доброто не се превезува или испраќа;

2. Местото каде што доброто се наоѓа кога започнува превозот или испраќањето, во случај кога доброто се превезува или испраќа од страна на испорачателот, примателот или од страна на трето лице;

3. Местото каде што доброто се монтира или инсталира во случаите кога доброто се монтира или инсталира од страна на испорачателот или од друго лице во негово име и

4. Местото каде што доброто е примено, во случај на испорака на електрична енергија, гас, греење и разладување.

8. Место на прометот на услуги

Член 14

(1) За место на прометот на услуги се смета местото каде што вршителот на услугата има вистинско седиште или подружница од каде услугата вистински се из-

вршува. Ако такво место не постои, за место на прометот на услуги се смета местото каде што лицето кое ја врши услугата има свое постојано живеалиште или престојувалиште.

(2) По исклучок од став 1 на овој член за место на прометот на услуги се смета:

1. Делницата или дел од истата, по која се извршува превозот;

2. Местото каде што се наоѓа недвижниот имот, кога се работи за услуга во врска со тој имот, вклучувајќи го посредувањето во прометот со недвижности, проценката на имот, подготовката, изведувањето и надзорот на градежни работи;

3. Местото каде што услугата вистински се извршува кога се работи за следните услуги:

а) културни, уметнички, научни, образовни, спортски, забавни, или слични услуги, вклучувајќи ги услугите на организаторите на тие услуги;

б) проценка на движни материјални добра, вклучувајќи го давањето стручно мислење за движните материјални добра;

в) работи што се вршат на движни материјални добра и

г) помошни превозни услуги како натовар, истовар, претовар, складирање, или други услуги кои на вообичаен начин се поврзани со превозот и

4. Местото на прометот во кое е извршено посредување, во случај на посреднички услуги.

(3) По исклучок од став 1 на овој член, за место на прометот на услугата се смета местото во кое корисникот на услугата има вистинско седиште или подружница за кои услугата била вистински извршена или, доколку такво место не постои, неговото постојано живеалиште или престојувалиште, кога се работи за следниве услуги:

1. Услуги на полето на рекламата и работа со јавноста;

2. Банкарски и финансиски услуги и услуги на осигурување и реосигурување, освен изнајмувањето сефови;

3. Преземање обврска за делумно или целосно воздржување од вршење на некое дејствие, или да се трпи некое дејствие или состојба;

4. Правен, економски и технички консалтинг, особено дејностите на нотари, адвокати, ревизори, даночни советници, сметководители и инженери, како и други слични дејности;

5. Услуги на електронска обработка на податоци и давање информации, вклучувајќи know-how и експертиза;

6. Обезбедување персонал;

7. Изнајмување движен материјален имот, освен на сите видови превозни средства;

8. Телекомуникациски услуги;

9. Пренос и отстапување авторски права, патенти, лиценци, заштитни знакови и други слични права и

10. Услуги на посредување во врска со услугите од овој став.

Одредбите од став 2 од овој член првенствено се применуваат пред одредбите од овој став.

(4) Заради избегнување на двојно оданочување, не оданочување или нарушување на условите на конкуренцијата, министерот за финансии е овластен, по исклучок од ставовите 1 и 3 на овој член, да го утврдува местото на вршењето на одделните услуги според тоа каде била искористена услугата.

9. Увоз на добра

Член 15

За увоз на добра во смисла на овој закон се смета:

1. Внесувањето на добра преку царинската линија на Република Македонија и

2. Внесувањето добра од слободните зони, царинските зони и царинските складови во земјата.

III. ДАНОЧНА ОСНОВА

1. Даночна основа за промет во земјата

Член 16

(1) Даночна основа на данокот на додадена вредност е вкупниот износ на надоместокот што е добиен, или што треба да се добие за прометот, во кој не е вклучен данокот на додадена вредност.

(2) Под надоместок во смисла на став 1 од овој член се подразбираат пари, добра, услуги и други бенефиции според пазарната цена која ја плаќа или треба да ја плати примателот на доброто или корисникот на услугата или некое друго лице.

Член 17

Даночната основа ги опфаќа:

1. Даноците, вклучувајќи ги акцизите, таксите, придонесите и други давачки пропишани со посебни закони, освен данокот на додадена вредност;

2. Зависните трошоци за пакување, натовар, истовар, превоз и осигурување, како и провизиите и другите трошоци кои даночниот обврзник му ги пресметал на примателот на доброто или на корисникот на услугата и

3. Субвенциите кои се директно поврзани со цената на прометот на доброто или услугата.

Член 18

Даночната основа не ги опфаќа:

1. Намалувањето на цената во форма на дисконт за авансни плаќања;

2. Ценовниот дисконт, работот и другите видови на намалување на цената одобрени на примателот на доброто или на корисникот на услугата во време на извршувањето на прометот, ако тие се посебно искажани во фактурата и евидентирани во книговодството и

3. Износот што го добива даночниот обврзник од примателот на доброто или од корисникот на услугата како плаќање за трошоците што ги направил во нивно име и за нивна сметка, ако тој износ е евидентиран во книговодството.

Член 19

(1) Посебни видови даночна основа се:

1. Во случаите од член 3 став 3 на овој закон, набавната цена или, доколку истата не постои, цената на чинење во моментот на прометот;

2. Во случаите од член 6 став 3 на овој закон издатоците за извршената услуга;

3. Кога надоместокот за прометот на доброто или за услугата се состои во целина или делумно во промет на друго добро или друга услуга, пазарната цена на добиеното добро или примената услуга;

4. За прометот остварен по пат на лицитација, постигнатата крајна цена;

5. Во случај на промет на употребувани добра, вклучувајќи и употребувани моторни возила, уметнички и колекционерски предмети и антиквитети, разликата меѓу продажната и набавната цена, ако за испорака та спрема даночниот обврзник не се должи данок и

6. Надоместокот (провизијата) за услугата за отстапување на привремен агенциски работник на работодавач корисник, согласно со закон.

(2) Кај прометот, кој се извршува од страна на:

1. Трговски друштва и други здруженија на лица спрема нивните сопственици на влог, спрема членови и спрема ним блиски лица;

2. Физички лица спрема ним блиски лица и

3. Даночни обврзници спрема своите вработени и спрема ним блиски лица, како даночна основа се утврдуваат износите наведени во став 1 точки 1 и 2 од овој член, доколку истите се повисоки од надоместокот според членовите 16, 17 и 18 на овој закон.

(3) Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член, данокот на додадена вредност не претставува составен дел од даночната основа.

(4) Во случаите на член 3 став (2) точка 7, член 3 став (3) точка 4, член 6 став (2) точка 5 и член 6 став (3) точка 4 од овој закон, за даночна основа се смета пазарната вредност без данокот на додадена вредност на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршено од страна на закупецот, која е определена од овластен проценувач во моментот на настанување на даночниот долг согласно член 31, став (7) на овој закон.

(5) При преносот на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување, даночна основа претставува постигнатата крајна цена намалена за данокот на додадена вредност, пресметан со примена на пресметковната стапка утврдена врз основа на пропишаната даночна стапка.

Член 20

Кога надоместокот кој го должи примателот на доброто или корисникот на услугата е пресметан во странска валута, се врши конверзија во денари по продажниот курс утврден од Народната банка на Република Македонија на денот на настанувањето на даночниот долг согласно со член 31 на овој закон.

2. Даночна основа за увозот на добра

Член 21

(1) Даночна основа за увозот на добра е вредноста на увезеното добро утврдена според царинските прописи. Ако увезеното добро не подлежи на прописите за царинење или на плаќање царина, даночната основа ќе се утврди според надоместокот што е платен или што би требало да се плати или ако е тоа непознато, односно ако надоместокот е нереално искажан, според вредноста што ќе ја одреди надлежниот царински орган.

(2) Во даночната основа од став 1 на овој член се вклучуваат:

1. Царината, даноците, вклучувајќи ги акцизите, таксите, другите увозни давачки, освен данокот на додадена вредност;

2. Зависните трошоци, вклучувајќи ги трошоците за провизии, пакување, превоз и осигурување кои настануваат до првото место на крајната дестинација на доброто во земјата, како што е искажано во документите за превоз, или ако такви податоци нема, до местото на првиот истовар на доброто.

(3) Кога доброто било привремено извезено во странство за да биде поправено, ремонтирано или облагородено на друг начин, а потоа е пак увезено во земјата од страна на извозникот, или од друго лице за него, даночна основа претставува надоместокот кој е платен за извршените работи, или ако не е платен надоместок, или ако е тој непознат, тогаш вредноста што ќе се утврди според царинските прописи, вклучувајќи ги износите од став 2 точки 1 и 2 на овој член. Ова важи и во случај ако наместо облагороденото добро се увезе друго добро, кое по количина и квалитет одговара на извезеното добро.

3. Промена на даночната основа**Член 22**

(1) Ако даночната основа се промени поради враќање на доброто, поништување на договорот, или поради менување на цените откако бил извршен прометот, даночниот обврзник, кој го извршил прометот, мора да го исправи данокот кој го должи за својот промет, а даночниот обврзник кон кого е извршен прометот мора да ја исправи одбивката на претходниот данок во согласност со промената, во текот на даночниот период на извршената промена.

(2) Даночниот обврзник кон кого е извршен прометот од членот 32-а од овој закон, исто така, мора да ги исправи данокот кој го должи и одбивката на претходниот данок, во текот на даночниот период на извршената промена, ако даночната основа се промени во случаите наведени во ставот (1) на овој член.

(3) Ако данокот на додадена вредност кој бил пресметан и платен при увозот, а за кој била одобрена одбивката на претходниот данок, е дополнително намален или исплатен, увозникот е должен за соодветен износ да ја исправи одбивката на претходниот данок во даночниот период во кој се појавила промената.

IV. ДАНОЧНИ ОСЛОБОДУВАЊА**1. Даночни ослободувања во земјата без право на одбивка на претходниот данок****Член 23**

Се ослободуваат од данок на додадена вредност:

1. Прометот на станбени згради и станови, во оној дел, во кој истите се користат за станбени цели, со исклучок на првиот промет, кој ќе се изврши во период до пет години по изградбата;

2. Изнајмување на станбени објекти и станови, до колку истите се користат за станбени цели;

3. Прометот на поштенски и таксени марки по нивната номинална вредност, на коверти, поштенски картички и други поштенски вредносници на кои се втиснати поштенски марки, како и на контролни маркици (бандероли);

4. Поштенски услуги од страна на Македонската пошта;

5. Банкарски и финансиски промет и тоа:

а) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска со девизи, банкноти и монети кои служат како законско платежно средство, со исклучок на банкноти и монети кои не се користат како законско платежно средство, или кои имаат нумизматичка вредност,

б) прометот, вклучувајќи го посредувањето, во врска со акции, удели во претпријатија или здруженија, обврзници и други хартии од вредност, освен чувањето и управувањето со хартии од вредност,

в) управувањето со фондови за социјално осигурување и со специјални инвестициони фондови,

г) одобрувањето и посредувањето на кредити, како и управувањето со нив од страна на кредитодавачот,

д) прометот, вклучувајќи го посредувањето во врска со работењето со тековни сметки, депозити, штедни влогови, плаќања, вирмани, меници, чекови, жиро сметки, кредитни карти, дознаки, со исклучок на наплатата на туѓи побарувања и

ѓ) преземањето кредитни гаранции или други обезбедувања, посредувањето со нив, како и управувањето со кредитни гаранции од страна на кредитодавачот;

6. Услуги на осигурување и реосигурување, вклучувајќи ги со нив поврзаните услуги на осигурителни брокери и агенти;

7. Игри на среќа и забавни игри, чие изведување е регулирано со Законот за игрите на среќа и за забавните игри;

8. прометот од установите што вршат дејност од областа на културата со непрофитна цел за културните услуги и добра непосредно поврзани со тие услуги во согласност со прописите од областа на културата и прометот од ботанички градини, животински паркови, паркови, архиви и документациони центри;

8-а) влезници за јавни настани кои се од национален интерес од областа на културата, а кои јавни настани како такви се утврдени и се финансираат преку годишната програма за остварување на националниот интерес во културата за годината во која се одржува јавниот настан донесена од Министерство за култура. За примена на ослободувањето даночниот обврзник е потребно, пред да започне со прометот на влезниците, да обезбеди документ од Министерство за култура со кој се потврдува дека јавниот настан за кој се бара даночно ослободување е утврден во годишната програма за остварување на националниот интерес во културата;

9. Услуги на радио-дифузни и телевизиски станици, освен комерцијалните дејности;

10. Здравствени услуги од страна на болници, клиники, здравствени домови, медицински и хемиски лаборатории за дијагностика, центри за рехабилитација и слични установи;

11. Услуги и промет на добра од страна на установи за социјална грижа и заштита, вклучувајќи ги услугите на домови за хоспитализирање, нега и лекување на стари лица;

12. Услуги во рамките на згрижување и надзор на деца и младинци, како и со нив тесно поврзан промет на добра;

13. Услуги во рамки на сместување на деца и младинци со цел за нивно воспитување, образование или дообразување, како и со нив тесно поврзан промет на добра;

14. Услуги во рамки на професионалната дејност на доктори, стоматолози и забни техничари, или на други медицински професии кои даваат медицинска здравствена заштита, како и испорака на забни протези од страна на стоматолози и забни техничари, освен:

а) услуги од козметички салони и салони за масажа, б) услуги од лица кои применуваат нетрадиционални методи на лекување и в) ветеринарни услуги;

15. Превозни услуги на болни и повредени лица со возила специјално наменети за такви цели;

16. Прометот на човечка крв, мајчино млеко, човечки органи, клетки и ткива;

17. Образовни услуги, и тоа:

а) образование и воспитување на деца и младинци и б) услуги на оквалификување, доквалификување и преквалификување, како и услуги на училишта и центри за изучување на странски јазици;

18. Услуги на погребални институции и крематориуми, како и прометот на добра поврзан со ваквите услуги;

19. Меѓународен превоз на патници;

19-а. Употреба на јавен пат, негов дел или објект од патот (патарина) и

20. Промет на добра, како и користење на истите во смисла на член 6 став 3 точка 1 од овој закон, за кои било исклучено правото на одбивка на претходните даноци при нивната набавка, нивното производство или нивниот увоз според член 35. Ова не важи за прометот, кој е исклучен од даночното ослободување според точка 1 на овој член.

2. Даночни ослободувања во земјата со право на одбивка на претходниот данок**Член 24**

Се ослободуваат од данокот на додадена вредност:

1. Испораки на добра кои се превезуваат или испраќаат во странство од страна на даночниот обврзник,

примателот на доброто или од страна на трето лице по нивен налог, ако примателот на доброто е со седиште во странство. Испорачаното добро може да биде обработено или преработено пред извозот од страна на трети лица по налог на примателот на истото;

2. Прометот на добра кои се превезуваат или испраќаат од земјата во слободни зони, царински зони или царински складови;

3. Услуги поврзани со увозот, извозот и транзитот и тоа:

а) меѓународниот превоз на добра за извоз и други услуги кои се извршуваат во непосредна врска со извозот на доброта;

б) меѓународен превоз на добра за увоз, како и други услуги кои се однесуваат на увозот, доколку вредноста на тие услуги е вклучена во даночната основа во согласност со член 21, став 2 точка 2 од овој закон и

в) услуги кои директно се поврзани со увозот од членот 27 став (1) точка 2 и членовите 27-а и 27-в;

4. Работи на подвижни материјални добра кои биле набавени или увезени во земјата за цели на овие работи и кои потоа биле извезени од страна на вршителот на услугата, странскиот нарачател или во нивно име од страна на трето лице;

5. Вршењето услуги од страна на посредници кои делуваат во име и за сметка на друго лице, кога таквите дејности се однесуваат на прометот наведен во овој член;

6. Прометот на злато и други благородни метали према централни банки;

7. Прометот, модификацијата, поправката, одржувањето, чартерингот и изнајмувањето на летала кои се користат главно во меѓународниот комерцијален воздушен сообраќај, како и испораката, изнајмувањето, поправката и одржувањето на доброта кои служат за опремување на леталото;

8. Прометот на добра и услуги кои се во врска со намиравање на непосредните потреби на летала според точка 7 на овој член и

9. Меѓународниот воздушен превоз на патници во воздушниот сообраќај. Ова даночно ослободување важи за воздухопловни претпријатија со седиште во странство само во случај на реципроцитет.

Член 24-а

(1) Ослободен од данок на додадена вредност е промет на добра и услуги, наменети за реализација на проект кој е финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.

(2) Кај проектите кои се финансирани во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, даночното ослободување од ставот (1) на овој член се однесува и за делот на средствата од национално кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија и тоа од сопствени средства или од други извори на финансирање.

(3) Даночното ослободување од ставот (1) на овој член се применува и доколку даночен должник е примателот на доброто или корисникот на услугата согласно со членот 32 точка 4 од овој закон.

(4) Начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за финансии.

Член 25

(1) Купувач-физичко лице, кое на територијата на Република Македонија нема постојано живеалиште или привремен престој, има право на враќање на данокот на додадена вредност за доброта кои се купени во

Република Македонија чија вредност надминува износ од 5.000 денари, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност, кои ги изнесува од Република Македонија пред истекот од третиот месец кој следи по месецот на купување.

(2) Правото на враќање на данокот на додадена вредност од ставот (1) на овој член не се однесува на минерални масла, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на производи од тутун.

(3) Начинот на враќањето на данокот на додадена вредност и содржината на барањето за враќање на данокот на додадена вредност ги пропишува министерот за финансии.

Член 26

(1) Извозот се смета за извршен, ако:

1. Доброто ја премине царинската линија на Република Македонија и

2. Доброто стигне во слободни зони, царински зони и царински складови, под услов истото да не е наменето за крајна потрошувачка.

(2) Странски примател во смисла на член 24 точка 1 на овој закон претставува лице кое има свое фактичко седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во странство. Подружницата на странскиот примател која се наоѓа во земјата не се смета за странски примател.

(3) Странски нарачател во смисла на член 24 точка 4 на овој закон претставува лице кое ги исполнува условите од став 2.

(4) Даночниот обврзник е должен да ја докаже исполнетоста на условите за даночно ослободување наведени во член 24 на овој закон, како и во став 1 од овој член. Министерот за финансии го уредува подетално начинот на докажување на даночното ослободување.

3. Даночни ослободувања при увозот

Член 27

(1) Се ослободува од данок на додадена вредност увозот на следните добра:

1) добра чиј промет е ослободен од данок на додадена вредност во земјата според членовите 23 и 24 точки 6, 7 и 8 од овој закон;

2) добра кои во рамките на транзитна царинска постапка се движат од едно до друго место во царинското подрачје на Република Македонија;

3) добра кои повторно се увезуваат во непроменета состојба како при нивниот привремен извоз и

4) добра кои се увезуваат:

а) од страна на шефови на странски држави и претставници на шефови на странски држави во посебни мисии, како и членовите на нивната придружба, за нивни службени потреби и за лична употреба,

б) од страна на меѓународни и меѓудржавни организации со седиште во Република Македонија, односно нивни претставништва во Република Македонија, во време на вршење на својата дејност во Република Македонија, за нивни службени потреби,

в) од страна на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави во Република Македонија, за нивни службени потреби,

г) од страна на шефови на странски дипломатски претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба,

д) од страна на дипломатскиот персонал на странските дипломатски претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба,

ѓ) од страна на конзуларниот персонал на странските конзуларни претставништва во Република Македонија и членовите на нивните потесни семејства, за нивна лична употреба и

е) од страна на персоналот на странските дипломатски и конзуларни претставништва во Република Македонија, за предмети за доаѓање увезени во рок од 12 месеца од денот на нивното доаѓање во Република Македонија.

(2) Ослободувањето од ставот (1) точка 4 на овој член не може да го користат државјани на Република Македонија, ниту странски државјани со одобрен постојан престој во Република Македонија.

(3) За ослободување од данок на додадена вредност за добрата од ставот (1) точка 4 на овој член се применуваат царинските прописи со кои се одредуваат критериумите и начинот на спроведување на ослободување од увозни давачки како и видот, количината и намената на добрата од ставот (1) точка 4 на овој член кои можат да се ослободат од увозните давачки;

(4) Добрата од ставот (1) точка 4 на овој член не смеат во рок од три години од денот на увозот да се отуѓуваат, без да се плати данокот на додадена вредност.

Член 27-а

(1) Се ослободува од плаќање данок на додадена вредност увозот на добра кои се наменети да:

а) се стават на увид на царинскиот орган, и кога е применливо, да се стават во третман на привремено чувани добра,

б) се внесат во слободна зона или слободен склад и в) се стават во постапка на царинско складирање или царинска постапка на увоз за облагородување според системот на одложено плаќање, согласно со царинските прописи.

(2) Ослободување од плаќање на данок на додадена вредност согласно ставот (1) од овој член може да се оствари ако добрата не се пуштени во слободен промет, односно не се наменети за крајна потрошувачка.

(3) Од плаќање на данок на додадена вредност се ослободени и добра наменети за продажба во слободни царински продавници на аеродромите, отворени за меѓународен воздушен сообраќај под услови патниците истите да ги изнесат како багаж во дозволени количини во други држави со авион.

Член 27-б

(1) При увоз на добра од плаќање данок на додадена вредност се ослободуваат:

1) патници кои доаѓаат од странство, за предмети наменети за нивни лични потреби за време на патувањето во странство (личен багаж), а кои не подлежат на какви било важечки ограничувања или забрани, без оглед на тоа дали ги носат со себе или истите ги дале на превоз на превозник;

2) домашни патници, за други предмети со мала вредност покрај предметите од личниот багаж, кои ги внесуваат од странство, а кои не се од комерцијална природа. Ослободувањето од оваа точка не се применува за домашни патници кои влегуваат повеќе од еднаш во тековното деноноќие во царинското подрачје. Како домашни патници не се сметаат екипажот и лицата кои управуваат со јавните транспортни средства. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на парфем и тоалетни води;

3) државјани на Република Македонија и странски државјани, за предмети од некомерцијална природа со мала вредност испратени од странство од физички лица. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци како и на парфем и тоалетни води;

4) државјани на Република Македонија и странски државјани, за лекови за лична употреба што ги носат со себе или ги добиваат во пратки од странство;

5) возачи на моторни возила и мотоцикли, за гориво и мазиво кое се наоѓа во резервоари кои се фабрички вградени во моторните возила и мотоцикли;

6) државјани на Република Македонија и странски државјани кои имаат одобрен постојан престој во Република Македонија, за лични предмети кои ги наследиле во странство. Ослободувањата не се однесуваат на алкохол и алкохолни пијалаци, тутун и преработки од тутун, комерцијални моторни возила, предмети за употреба при вршење на трговија или професионална дејност кои ги употребувал починатиот при вршење на трговската или професионалната дејност, залихи на сировини и готови или полуготови производи и живи животни и земјоделски производи кои ги надминуваат количините кои се соодветни за вообичаените семејни потреби;

7) државјани на Република Македонија кои живеат во пограничниот појас, за растителни и животински производи (предмети) добиени на сопствените имоти во пограничниот појас на соседна држава, како и за подмладок и други производи стекнати од стоката што ја имаат на тие имоти заради полски работи, паша или презимување;

8) државјани на Република Македонија и странски државјани, за одликувања, медали, пехари, споменици и слични предмети од симболичен карактер добиени во странство на натпревари, изложби и приредби од меѓународно значење. Ослободувањата не се однесуваат на алкохолни пијалаци, како и на тутун и производи од тутун;

9) научници, книжевници и уметници, за сопствените дела што ги внесуваат од странство;

10) државни органи или регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за добра кои бесплатно ги увезуваат, а кои се наменети за бесплатна поделба на жртвите од природни или други непогоди или за добра кои остануваат во сопственост на тие организации, а кои се наменети за бесплатно ставање на располагање на жртвите на тие непогоди. Ослободувањето не се однесува на материјал и опрема наменета за обнова на подрачјата кои ги зафатила природна или друга катастрофа. Ослободувањето се однесува само на организации кои водат соодветно книговодство и им овозможуваат на надлежните органи надзор над нивното работење и кои по потреба нудат гаранција како инструмент за обезбедување на плаќањето;

11) регистрирани хуманитарни или добротворни организации, за добра кои бесплатно ги увезуваат од странство за извршување на нивните хуманитарни активности. Ослободувањата не се однесуваат на алкохолни пијалаци, тутун и производи од тутун, како и на моторни возила (освен амбулантни возила за превоз на болни и повредени лица). Ослободувањето се однесува само на организација која води соодветно книговодство и на надлежните органи им овозможува надзор над нивното работење и кои по потреба нудат гаранција како инструмент за обезбедување на плаќањето;

12) јавни музеи и јавни уметнички галерии, за подарени збирки и уметнички предмети;

13) јавни библиотеки, за подарен библиотекарски материјал;

14) јавни архиви, за подарена репродуцирана архивска граѓа;

15) терапевтски супстанции од човеково потекло, реagensи за определување на крвни групи и на типови ткива;

16) лабораториски животни и биолошки или хемиски супстанции наменети за истражување;

17) мостри на добра со мала вредност кои според видот и количината не можат да се користат за друга намена;

18) добра наменети за употреба на саеми, трговски изложби или слични манифестации. Ослободувањето не се однесува на алкохол и алкохолни пијалаци, тутун и преработки од тутун и горива, било да се работи за течни, тврди или за гас;

19) добра кои се увезуваат заради испитување, истражување, анализирање или тестирање. Ослободувањето не се однесува на стока употребена за испитување, анализирање или тестирање за подобрување на продажбата;

20) трговски марки, модели или дизајни и нивните придружни документи, како и поднесоци за признавање на патенти за пронајдоци или слично, што им се доставуваат на организациите за заштита на авторските права или правата од индустриска сопственост;

21) туристички пропаганден материјал наменет за бесплатно делење и чијашто главна задача е да ја претстави странската туристичка понуда;

22) фармацевтски производи за здравствена или ветеринарна намена што се употребуваат при меѓународни спортски манифестации организирани во Република Македонија;

23) материјали потребни за прицврстување и за заштита на стоката во текот на нејзиниот транспорт;

24) подлога и храна за добиток и за животни во текот на нивниот транспорт;

25) материјали за изградба, одржување или украсување на спомен обележја на жртвите од војните или гробишта за жртвите од војните;

26) ковчежи со тела, погребни урни со пепел и придружни погребни предмети;

26-а) пратки со мала вредност испорачани од странство за примачи во земјата чија вкупна вредност по пратка не го надминува износот од 22 евра во денарска противвредност. Ослободувањата не се однесуваат на тутун и производи од тутун, алкохол и алкохолни пијалаци, како и на парфери и тоалетни води;

27) документи кои се испратени бесплатно до државните органи;

28) изданија на странски влади и официјални меѓународни органи наменети за бесплатно делење;

29) предмети кои се поднесуваат како докази или за слични цели пред судовите или други државни органи;

30) примероци на потписи и печатени циркулари кои се однесуваат на потписи кои се праќаат како дел од вообичаена размена на информации меѓу јавни служби или меѓу банки;

31) службени печатени материјали испратени до Народната банка на Република Македонија;

32) извештаи, изјави, белешки, проспекти, обрасци за пријавување и други документи кои се изготвени од фирми регистрирани во странство и испратени до сопствениците или носителите на хартии од вредност издадени од тие фирми;

33) досиеја, архиви, печатени обрасци и други документи кои се користат на меѓународни состаноци, конференции или конгреси, како и извештаи за тие собири;

34) планови, технички цртежи, нацрти, описи и други слични документи увезени за добивање или исполнување на нарачки во странство или за учество на конкурси или натпревари кои се одржуваат на царинското подрачје;

35) документи кои се користат при спроведување на испити на царинското подрачје кои ги спроведуваат институции со седиште во странство;

36) печатени обрасци кои се користат како службени документи во меѓународниот промет на возила или стока, во рамките на меѓународни конвенции;

37) печатени обрасци, етикети, билети и слични документи кои се испратени од странски превозници или хотели до туристички агенции со седиште во царинското подрачје;

38) печатени обрасци и билети, коносмани, товарни листови и други комерцијални или канцелариски документи кои веќе се искористени;

39) службени печатени обрасци од странски земји или од меѓународни органи и печатени материјали кои се во согласност со меѓународни стандарди испратени за распределба од странски здруженија до соодветни здруженија со седиште во царинското подрачје;

40) фотографии, слајдови и стандардни подлоги за фотографии, без оглед дали се титулвани, испратени до новински агенции или до издавачи на весници или списанија;

41) добра кои како подарок се добиени од странски донатори, како и увезени добра купени со паричните средства добиени како подарок на државните органи, општините и градот Скопје и на јавни правни субјекти и

42) добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, ако во тој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат даноци.

(2) За ослободување од данок на додадена вредност за доброта од ставот (1) на овој член се применуваат царинските прописи со кои се одредуваат условите и начинот на спроведување на ослободување од увозни давачки, како и видот, количината и намената на доброта од ставот (1) на овој член кои можат да се ослободат од увозните давачки.

(3) Добрата од ставот (1) на овој член не смеат во рок од три години од денот на увозот да се отуѓуваат, без да се плати данокот на додадена вредност.

(4) Кај проектите кои се финансирани во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување, даночното ослободување од ставот (1) точка 42 на овој член се однесува и за делот на средствата од национално кофинансирање обезбедено од Буџетот на Република Македонија и тоа од сопствени средства или од други извори на финансирање.

(5) За остварување на ослободувањето од ставот (1) точка 42 на овој член увозникот на доброта поднесува барање до Министерството за финансии.

(6) Начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) точка 42 на овој член, како и формата и содржината на барањето од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Член 27 - в

(1) Се ослободени од плаќање на данок на додадена вредност доброта кои привремено се увезуваат со целосно ослободување од плаќање царина, и тоа:

- 1) транспортни средства;
- 2) лични предмети и стока за спортски цели увезени од патници;
- 3) материјали за помош при непогоди;
- 4) медицинска, хируршка и лабораториска опрема;
- 5) животни;
- 6) стока за употреба во погранични зони;
- 7) медиуми - носачи на звук, слика или податоци;
- 8) рекламен материјал;
- 9) професионална опрема;
- 10) педагошки материјал и научна опрема;
- 11) амбалажа;
- 12) калапи, матрици, нацрти, скици, модели, инструменти за мерење, проверка и тестирање и други слични предмети;
- 13) специјален алат и инструменти;
- 14) стока за вршење на тестирање или која е предмет на тестирање;
- 15) мостри на стока;
- 16) заменувачки производи;

17) стока за изложби, саеми, средби и слични настани или за продажба;

18) резервни делови, прибор и опрема и

19) друга стока која повремено се увезува или се увезува во случаи во кои нема економски ефект.

(2) За добрата наведени во ставот (1) од овој член ослободувањето од плаќање данок на додадена вредност се одобрува согласно со условите и роковите определени со царинските прописи со кои за добрата наведени во ставот (1) од овој член се одобрува привремен увоз со целосно ослободување од плаќање царина.

V. ДАНОЧНИ СТАПКИ

Член 28

Данокот на додадена вредност се пресметува со примена на пропорционални даночни стапки врз даночната основа за оданочивиот промет на стоки и услуги и увоз и тоа:

1. според општата даночна стапка од 18% и
2. според повластената даночна стапка од 5%.

1. Општа даночна стапка

Член 29

Општата даночна стапка од 18% се применува врз целокупниот промет и увоз, освен врз прометот и увозот кој се оданочува со повластената даночна стапка.

2. Повластена даночна стапка

Член 30

(1) Повластената даночна стапка од 5% се применува врз прометот и увозот на:

1. Производи за човечка исхрана;
2. Вода за пиење од јавните системи за снабдување и одведување на урбаните отпадни води и вода за наводнување на земјоделско земјиште;
3. Публикации и тоа: книги, брошури и слични печатени материјали, весници и други периодични публикации, детски сликовници, книги за цртање и боење за деца и картографски производи од секаков вид, освен публикации кои служат претежно за рекламни цели, како и публикации со порнографска содржина;
4. Семенски и саден материјал за производство на земјоделски растенија;
5. Губрива;
6. Средства за заштита на растенијата;
7. Фолии од пластична маса за употреба во земјоделството;
8. Земјоделска механизација;
9. Лекови;
10. Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери);
11. Термални сончеви системи и компоненти;
12. Медицинска опрема, помагала и други уреди чијашто намена е за олеснување или третирање на инвалидност исклучиво за лична употреба од страна на инвалидни лица;
13. Сурово масло за производство на храна за човечка исхрана;
14. Првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок до пет години по изградбата;
15. Добиточна храна, адитиви за добиточна храна и жив добиток;
16. Бебешки производи, и тоа: креветче, количка, транспортер, релаксатор, седиште за во возило, када, хранилка, цуцла, шише и пелени за бебиња и
17. Училишен прибор, и тоа: училишна торба (ранец), тетратка, молив, пенкало, блок, работна тетратка, боички, линијар, шестар, пластелин, острило, гума и коректор.

(2) Повластената даночна стапка од 5% се применува и на прометот на следниве услуги:

1. Превоз на лица и нивниот придружен багаж;
2. Софтвер за машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици (компјутери);
3. Услуги за одржување на јавна чистота и отпремување на отпад и
4. Услуги на сместување (ноќевање) или сместување со појадок, полупансион или полн пансион, во сите видови на комерцијални угостителски објекти.

(3) Владата на Република Македонија поблиску ги определува добрата и услугите од ставовите (1) и (2) на овој член кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност.

VI. ВРЕМЕ НА НАСТАНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ ДОЛГ

Член 31

(1) Даночниот долг настанува:

1. Во моментот кога е извршен прометот на доброто. Кога доброто се превезува или испраќа, се смета моментот на започнување на превозот или на испраќањето. Кога прометот вклучува монтирање или инсталирање, се смета моментот кога соодветните работи се завршени и

2. Во моментот кога услугата е целосно извршена.

(2) Кога плаќањето е извршено пред извршувањето на прометот, време на настанување на даночниот долг е моментот кога е добиено плаќањето, во висина на данокот за добиениот износ.

(3) Во случај на периодичен или континуиран промет, за кој се предвидени последователни плаќања, време на настанување на даночниот долг е денот на кој е издадена фактура за соодветниот период или, доколку е порано, денот во кој е добиено плаќање за соодветниот период.

(4) Ако економски деливиот промет се должи и извршува во делови, време на настанување на даночниот долг е денот во кој е извршен соодветниот дел од прометот.

(5) Кога се користат автомати за продажба на добра или за извршување услуги, кои работат со монети, книжни пари или жетони, време на настанување на даночниот долг е денот на кој монетите, книжните пари или жетоните се вадат од автоматот.

(6) За време на настанување на даночниот долг при увозот на добра се смета:

1. Денот на настанување на обврската за плаќање на царината и другите увозни давачки, или денот на внесување на доброто во земјата, кога се работи за добро кое не подлежи на плаќање царина и

2. Моментот кога доброто, кое подлежи на режимот на добра во слободни зони, царински зони и царински склади или кога доброто е во транзит или е привремено увезено, се пушта во слободниот промет.

(7) За време на настанување на даночен долг во случај на инвестициско вложување во објект на закуподавачот извршени од страна на закупецот, се смета:

1. Денот на престанување на договорот за закуп, во случај на истекување на времето за кое е склучен, освен кога закупот се продолжува или

2. Денот на раскинување или откажување на договор за закуп или

3. Денот кога е извршена уплатата на надоместокот од страна на закуподавачот, кога за време на важноста на договорот за закуп е извршен прометот со надомест во смисла на член 3 став (2) точка 7 и член 6 став (2) точка 5 од овој закон.

(8) По исклучок на став (1) од овој член, за време на настанување на даночен долг во постапка за присилна наплата и во постапка за присилно извршување се смета денот кога е извршена уплата од страна на стекнува-

чот на доброто, во случај на прометот на добро кое е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка или во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување.

VII. ДАНОЧЕН ДОЛЖНИК

Член 32

Даночен должник е:

1. Даночниот обврзник во случаите од член 2 точка 1 од овој закон;
2. Лице кое увезува добра во случаите од член 2 точка 2 на овој закон;
3. Лице кое издава фактура од член 55 ставови 1 и 2 на овој закон;
4. Примателот на доброто или корисникот на услугата, доколку истиот е даночен обврзник или институција во смисла на член 10 став 1 од овој закон, во случај на промет, извршен од страна на даночен обврзник, кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија. Во тие случаи, обврската за пресметување на данокот (член 40), за поднесување даночна пријава (член 41), за плаќање на данокот (член 43) и за плаќање камата во случај на задоцнето плаќање на данокот (член 44) паѓа на товар на даночниот должник.

Член 32-а

(1) По исклучок од членот 32 точка 1 од овој закон, даночен должник е даночниот обврзник од членот 51 ставови (1) и (4) од овој закон кон кого од страна на друг даночен обврзник од членот 51 ставови (1) и (4) од овој закон, се извршени следниве промети на добра и услуги:

1) градење, вклучувајќи одржување, реконструкција и отстранување на градби или нивни делови, кога примател на прометот е инвеститорот, а вршителот на прометот е изведувачот на работите и во случај кога примател на прометот е изведувачот, а вршител на прометот е подизведувачот на работите, согласно со законот со кој се уредува градењето и

2) прометот со употребен материјал и употребен материјал кој не може повторно да се користи во иста состојба, отпад, индустриски и неиндустриски отпадни материјали, отпаден материјал кој може да се рециклира, делумно преработен отпад.

(2) Владата на Република Македонија поблиску ги определува добрата и услугите од ставот (1) на овој член.

(3) Даночниот обврзник кон кого се врши промет е даночен должник и во случај на плаќање кое го врши однапред (аванс), пред да биде извршен прометот на добрата и услугите од ставот (1) на овој член.

VIII. ОДБИВКА НА ПРЕТХОДНИОТ ДАНОК

1. Услови за одбивка на претходниот данок

Член 33

(1) Претходен данок е износот за кој се намалува данокот на додадена вредност што се должи за извршениот промет за одреден даночен период.

(2) Претходниот данок од став 1 на овој член се однесува на:

1. Данокот на додадена вредност за прометот кој е извршен спрема даночниот обврзник од страна на други даночни обврзници;

2. Данокот на додадена вредност за плаќања, кои даночниот обврзник ги извршил за промет во смисла на точка 1 од овој став, кој се уште не е извршен спрема него и

3. Данокот на додадена вредност кој е платен за увозот на добра.

Член 34

(1) Правото на одбивка според член 33 на овој закон може да се оствари:

1. Ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра, односно примените услуги за цели на неговата стопанска дејност и

2. Врз основа на фактура која е издадена во согласност со член 53 и 53-б од овој закон, или царинска декларација во која е посебно искажан платениот данок за увозот или актот од член 53 став (2) и Извештајот од член 43-а став (2) од овој закон и ако тие документи се евидентирани во книговодството на даночниот обврзник.

(2) Правото на одбивка на претходниот данок настанува во моментот, во кој се исполнети сите услови според член 33 на овој закон и според став 1 од овој член.

(3) Министерот за финансии се овластува да донесе поблиски прописи во врска со тоа, во кои случаи и под кои услови може, за цели на поедноставување на правото на одбивка на претходниот данок, да се откаже од обврската на издавање фактура во смисла на член 53 на овој закон или на поединечни податоци во истата.

Член 34-а

(1) Правото на одбивка според член 33 на овој закон може да се оствари и ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра, односно примените услуги за инвестициски вложувања во објектот на закуподавачот, во случај кога објектот се користи за вршење на стопанската дејност на даночниот обврзник кој е закупец.

(2) За инвестициски вложувања од став (1) на овој член се сметаат вложувањата во објектот извршени од страна на закупец кои се однесуваат на: градење, реконструкција, адаптација, надградба и доградба со кои се зголемува вредноста на закупениот објект.

(3) Правото на одбивка на претходниот данок настанува во моментот, во кој се исполнети сите услови според членовите 33 и 34 став (1) на овој закон.

2. Исклучување на правото на одбивка на претходниот данок

Член 35

Даночниот обврзник нема право на одбивка на претходниот данок за:

1. Набавки или увозот на добра и користењето услуги за цели на прометот:

а) ослободен од данок според член 23 на овој закон или

б) во странство кој би бил ослободен од данок според член 23 од овој закон, ако би се извршувал во земјата;

2. Набавки, производство и увоз на велосипеди, моторни возила со помалку од четири тркала (категиорија L), возила за превоз на патници, кои, покрај седиштето на возачот, имаат најмногу до осум седишта и чија најголема маса не надминува 3500 кг (категиорија M1), вклучувајќи ги возилата за комбиниран превоз, летала, пловни објекти, како и резервни делови, гориво и потрошен материјал за нив, нивно изнајмување, одржување и поправка и за други услуги поврзани со нивно користење. Ова не важи во случаите, кога даночниот обврзник ги користи превозните средства или другите добра во календарската година исклучиво за следниве дејности:

а) промет со наведените превозни средства и други средства,

б) изнајмување на наведените превозни средства,

в) превоз со наведените превозни средства,

г) обука на возачи со нив и

д) одржување и поправка на наведените превозни средства и други добра;

3. Расходи за репрезентација на претпријатието или на сопственикот (гостење, подароци, одмор, рекреација и разонода);

4. Набавки или увоз на фрижидери, аудио и видео апарати, теписи и уметнички предмети со кои ги опремуваат своите административни простории;

5. Издатоци за превоз на лица;

6. Издатоци за сместување во хотели или слични објекти и за исхрана и

7. Данокот на додадена вредност кој го должи издвачот на фактурата според член 55 став 1 или 2 на овој закон.

3. Поделба на претходните даноци

Член 36

(1) Ако даночниот обврзник ги употребува набавените или увезените добра или примените услуги, како за промет со, така и за промет без право на одбивка на претходниот данок, лицето може да го одбие само оној дел од претходниот данок, кој отпаѓа на прометот со право на одбивка на претходниот данок. Данокот исклучен од правото на враќање според член 35 од точка 2 до точка 7 на овој закон не се зема предвид при поделбата.

(2) Министерот за финансии се овластува да донесе поблиски прописи за спроведување на став 1 од овој член и притоа да одобри одредени олеснувања.

4. Исправка на одбивка на претходниот данок

Член 37

(1) Доколку кај одредено инвестиционо средство се променат околностите кои во календарската година на прва употреба биле одлучувачки за одобрување на претходниот данок и доколку промената настапи во рок од пет години од почетокот на употребата на средството, во тој случај се врши порамнување за секоја календарска година на промена преку исправка на одбивката на претходниот данок кој отпаѓа на трошоците за негова набавка или производство. За недвижности, рокот изнесува десет години.

(2) При исправката според став 1 на овој член, за секоја календарска година на промената, се поаѓа од една петтина во случаите од првата реченица, а во случаите од втората реченица од една десеттина од претходниот данок кој отпаѓа на инвестиционото средство. Во согласност со конкретните случаи се земаат предвид и пократки рокови.

(3) Измена на околностите постои и ако даночниот обврзник го отуѓил или пренаменил за сопствена потрошувачка според член 3 став 3 точка 1 на овој закон сеуште наменски подобното инвестиционо средство пред истекот на соодветниот рок за исправка според ставовите 1 и 2 од овој член и доколку отуѓувањето или сопствената потрошувачка можат поинаку да се оценат за цели на претходниот данок, отколку употребата во првата календарска година.

(4) Став 3 од овој член важи и ако отуѓувањето или самопотрошувачката настапиле во календарската година на негова прва употреба.

(5) Исправката според ставовите 3 и 4 од овој член се врши така, што ќе се смета дека инвестиционото добро се користело во периодот од отуѓувањето или самопотрошувачката до истекот на соодветниот рок за исправка и натаму за стопанската дејност на даночниот обврзник според соодветните променети околности.

(6) Министерот за финансии се овластува да донесе поблиски прописи за спроведување на ставовите од 1 до 5 од овој член и притоа да одобри одредени олеснувања.

IX. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ТУР-ОПЕРАТОРИ

Член 38

(1) Одредбите од овој член важат за туристички услуги на даночен обврзник, доколку тој настапува спрема патниците во свое име (во натамошниот текст: тур-оператори) и притоа прима добра и услуги од трети лица кои се од непосредна полза за патниците (во натамошниот текст: претходни туристички услуги).

(2) Туристичките услуги дадени од страна на тур-операторот се сметаат за една единствена услуга. Местото на оваа услуга се утврдува според член 14 став 1 на овој закон.

(3) По исклучок од членовите 16, 17 и 18 на овој закон, даночна основа на услугата на тур-операторот претставува разликата меѓу износот кој го плаќа патникот за туристичкото патување и износот кој го плаќа тур-операторот за претходните туристички услуги. Данокот на додадена вредност не е составен дел на даночната основа. Во случаите од член 19 став 1 точка 2 и од став 2 на овој закон, наместо износот кој го плаќа патникот за туристичката услуга се земаат износите дадени во наведениот член. Наместо за секоја туристичка услуга одделно, тур-операторот може даночната основа да ја утврди или за одделни групи на туристички услуги, или за сите туристички услуги заедно, дадени во рамките на одреден даночен период.

(4) Независно од членовите 33 и 34 на овој закон, тур-операторот не е овластен да го одбие како претходен данок данокот на додадена вредност кој му е одделно истакнат во фактурата за извршените претходни туристички услуги.

(5) Се овластува Министерот за финансии да го утврди начинот на исполнување на евиденциските обврски независно од член 52 на овој закон.

IX-а. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИНВЕСТИЦИСКО ЗЛАТО

1. Општи одредби

Член 38-а

(1) За целите на овој закон, инвестициско злато се смета:

1) злато во форма на прачки или плочки со тежина прифатена од пазарите за благородни метали и со финост еднаква или поголема од 995 илјадити делови независно од тоа дали е обезбедено во форма на хартии од вредност или не и

2) златни монети, со финост еднаква или поголема од 900 илјадити делови, што се исковани по 1800 година, кои во земјата на потекло се или биле законски платежни средства и вообичаено се продаваат по цена што не надминува повеќе од 80% од вредноста на златото содржано во монетата, на слободниот пазар.

(2) За целите на овој закон, се смета дека монетите од ставот (1) точка 2 на овој член не се продаваат за немизматички цели.

(3) Владата на Република Македонија ги пропишува „тежината прифатена на пазарите на благородни метали“ од ставот (1) точка 1 на овој член и видовите на златни монети од ставот (1) точка 2 на овој член, кои претставуваат инвестициско злато.

2. Даночно ослободување на прометите со инвестициско злато и посредувањето во промети со инвестициско злато

Член 38-б

(1) Од данок на додадена вредност се ослободени прометот и увозот на инвестициско злато, вклучително инвестициското злато претставено со сертификати за алоцирано (асигнирано) или неалоцирано (неасигнирано) злато или е тргувано преку сметки за трговија со

злато, како и заемите во злато и свопови со злато (swap) со кои се стекнува право на сопственост или побарување во врска со инвестициско злато, и трансакции во врска со инвестициско злато кои вклучуваат договори за фјучерси и форворди чиј резултат е пренос на правото на сопственост или побарувањето во врска со инвестициско злато.

(2) Од данокот на додадена вредност е ослободен прометот на услуги на посредникот, што дејствуваат во име и за сметка на трети лица, доколку тој посредува во прометот на инвестициско злато до неговите налогодавачи.

3. Право на одбивка на претходниот данок за промет со инвестициско злато кој е ослободен од данок

Член 38-в

За прометот на инвестициско злато кој е ослободен од данокот согласно со оваа глава, даночниот обврзник има право да ги одбие следниве износи:

а) данокот на додадена вредност што се должи или е платен за злато, за промет кон него или увоз извршен од негова страна, коешто злато не е инвестициско злато, а потоа од него или од страна на друго лице во негово име истото било претворено во инвестициско злато и

б) данокот на додадена вредност што го должи или е платен за промети на услуги извршени кон него, а коишто се состојат во менување на формата, тежината или чистотата на злато, вклучително и инвестициско злато.

4. Право на одбивка на претходниот данок за даночни обврзници што произведуваат инвестициско злато или претвораат злато во инвестициско злато

Член 38-г

Даночните обврзници што произведуваат инвестициско злато или претвораат злато во инвестициско злато можат да го одбијат како претходен данок данокот што се должи или е платен од нив за промет, или увоз на добра или за промети на услуги што се директно поврзани со производството или претворањето на ова злато, како промет на инвестициското злато да е оданочив, иако тој е ослободен од данокот согласно со членот 38-б став (1) од овој закон.

5. Обврски за водење евиденции на даночните обврзници кои вршат промет на инвестициско злато

Член 38-д

(1) Даночните обврзници мора да водат евиденција за промети на инвестициско злато, во која ќе бидат содржани и податоци кои ќе овозможат утврдување на идентитетот на примателите на овие промети и да ги чува документите во врска со овие промети.

(2) Даночните обврзници ја чуваат евиденцијата и документите наведени во ставот (1) на овој член најмалку десет години, сметано од годината која следи по годината во која е извршен прометот на инвестициско злато.

(3) Министерот за финансии ги пропишува содржината и начинот на водење на евиденцијата од ставот (1) на овој член.

Х. ОДАНОЧУВАЊЕ

1. Даночен период

Член 39

(1) Периодот за кој се пресметува и плаќа данокот на додадена вредност е даночен период. За даночен период се смета календарскиот месец или, доколку вкуп-

ниот промет во изминатата календарска година не надминал износ од 25 милиони денари, даночниот период ќе биде календарско тримесечје.

(2) Доколку даночниот обврзник е регистриран за цели на данокот на додадена вредност согласно со членот 51 од овој закон во текот на даночниот период кој му е определен во зависност од прометот кој го предвидел или го оставарил, за прв даночен период ќе му се смета само периодот од датумот на регистрација. Доколку даночниот обврзник престане со вршење на дејност во текот на даночниот период кој му е определен во зависност од прометот кој го предвидел или го оставарил, за последен даночен период ќе му се смета само периодот до датумот на бришење од регистрација.

(3) Надлежниот даночен орган со решение го менува даночниот период кај даночните обврзници регистрирани за целите на данокот на додадена вредност врз основа на податоците за остварениот промет од претходната календарска година.

2. Пресметување на данокот

Член 40

(1) Даночниот обврзник го пресметува данокот на додадена вредност за соодветниот даночен период според вкупно извршениот промет и вкупно примениот промет за кој е даночен должник согласно со членот 32-а од овој закон, доколку во тој период настанал даночен долг според член 31 на овој закон. При пресметувањето се земаат предвид исправките според членот 22 ставови (1) и (2) и долгуваните износи според член 55 став 2 на овој закон.

(2) Данокот пресметан според став 1 на овој член се намалува за претходниот данок кој може да се одбие според членовите од 33 до 36 на овој закон, а кој се однесува на истиот даночен период, за кој се пресметува данок. При утврдувањето на претходниот данок се земаат предвид исправките според членовите 22 и 37 на овој закон.

(3) Ако за целите на оданочување биле решавачки околностите од одредена календарска година, кои можат да се утврдат само привремено во текот на таа календарска година, во тој случај даночниот обврзник е должен да изврши конечна пресметка на даноците во даночната пријава за последниот даночен период од таа календарска година.

(4) При увоз на добра, данокот на додадена вредност го пресметува надлежниот царински орган кој ја спроведува постапката за царинење.

3. Поднесување даночна пријава и периодичен извештај од денарски трансакциски сметки и девизни сметки, како и извешај за извршените промети во случаи на пренесување на даночна обврска

Член 41

(1) Даночниот обврзник е должен за секој даночен период да поднесе даночна пријава во рок од 25 дена по истекот на даночниот период во која сам го пресметува данокот.

(2) Кон даночната пријава од ставовите (1) и (4) на овој член, за соодветниот даночен период, даночниот обврзник е должен да поднесе периодичен финансиски извештај од одобрените фискални системи на опрема за регистрирање на готовински плаќања и преку носителот на платниот промет согласно со ставот (6) на овој член да поднесе периодичен извештај од денарски трансакциски сметки и девизни сметки преку кои го остварува работењето.

(3) Даночната пријава се поднесува во рокот од ставот (1) на овој член и тогаш кога во соодветниот даночен период даночниот обврзник нема извршено оданочив промет.

(4) По исклучок од ставот (1) на овој член во случај на престанок со вршење на дејност, даночниот обврзник е должен да поднесе даночна пријава во рок од 25 дена по истекот на календарскиот месец во кој престанал со дејноста.

(5) Даночната пријава се поднесува до надлежниот даночен орган кај кого е регистриран даночниот обврзник.

(6) Периодичните извештаи од денарски трансакциски сметки и девизни сметки преку кои даночниот обврзник регистриран за цели на данокот на додадена вредност го остварува своето работење од ставот (2) на овој член, ги доставува носителот на платниот промет по електронски пат до надлежниот даночен орган. Периодичните извештаи од овој став носителот на платниот промет ги доставува за период и во рок во кој се поднесува даночната пријава согласно со ставовите (1), (3) и (4) од овој член.

(7) Надлежниот даночен орган по електронски пат до носителите на платниот промет ги доставува следниве податоци за даночните обврзници:

- регистрација за цели на данокот на додадена вредност и даночен период за пресметување и плаќање на данокот на додадена вредност,
- прекинување на регистрација за данокот на додадена вредност,
- бришење од регистрот на обврзници за данокот на додадена вредност и
- промена на даночниот период за пресметување и плаќање на данокот на додадена вредност.

(8) Формата и содржината на даночната пријава ги пропишува министерот за финансии.

Член 41-а

(1) Доколку даночниот обврзник утврди дека пријавил неточно или нецелосно промети, даноци или претходни даноци во одредена даночна пријава за соодветниот даночен период, должен е да изврши исправка на даночната пријава преку поднесување на нова исправена даночна пријава за тој даночен период и тоа најдоцна до рокот за доставување на годишната сметка. Исправката не се врши преку искажување на разликите во износите, туку преку искажување на целосните износи.

(2) По исклучок од ставот 1 на овој член, даночниот обврзник е должен да изврши исправка на неточната или нецелосната даночна пријава во последната даночна пријава од календарската година на која се однесува грешката, доколку се работи за повеќе или помалку пријавен данок во дадениот даночен период кој е помал од 1% од пријавениот данок.

Член 41-б

(1) Даночниот обврзник кој врши промет на добра и услуги за кој даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот согласно со членот 32-а од овој закон, има обврска да изготви извештај за извршените промети на добрата и услугите од членот 32-а од овој закон.

(2) Даночниот обврзник го доставува извештајот од ставот (1) на овој член, заедно со даночната пријава, до надлежниот даночен орган за прометите извршени во периодот за кој се однесува даночната пријава.

(3) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член.

Член 42

(1) Надлежниот даночен орган со решение ќе го утврди данокот на додадена вредност за соодветниот даночен период, ако:

1. даночниот обврзник не поднесе даночна пријава во пропишаните рокови;

2. данокот не е правилно пресметан, или ако не одговара на реално остварениот промет и

3. се утврди со контрола дека евиденцијата на даночниот обврзник е нецелосна или содржи неточни податоци.

(2) При утврдувањето на данокот од став 1 на овој член, соодветно се применуваат одредбите на Законот за персоналниот данок од доход.

4. Плаќање на данокот

Член 43

(1) Даночниот обврзник е должен за секој даночен период да го плати данокот кој го пресметал според член 40 ставови 1 и 2 од овој закон.

(2) Даночниот обврзник е пријавен за соодветниот даночен период, даночниот обврзник го плаќа во роковите пропишани во член 41 ставови 1 и 4 на овој закон, во кои се поднесува даночната пријава.

(3) Даночниот обврзник е должен данокот утврден според член 42 на овој закон да го плати во рок од 15 дена по денот на приемот на решението за утврдување на данокот.

(4) Даночниот обврзник е должен данокот за плаќање да го уплати на сметките утврдени со посебни прописи.

(5) Данокот на додадена вредност при увозот се плаќа во исто време кога се плаќаат царинските давачки.

(6) Наплата на данокот од став 5 на овој член врши надлежниот царински орган и истиот посебно го искажува во царинската декларација.

(7) Добрата можат да бидат ослободени од царинскиот надзор само по плаќање на данокот на додадена вредност.

(8) Царинскиот орган е должен наплатениот данок да го уплати на сметка на државниот буџет во рок од три дена од неговата наплата.

(9) Со цел да се избегнат тешкотиите при увозот, се овластува министерот за финансии да утврди во кои случаи и под кои околности може да се одложи плаќањето на данокот на додадена вредност при увозот и истовремено да се одбие истиот како претходен данок во истиот даночен период, во кој настанал.

Член 43-а

(1) Во случај на промет од член 4 став (4) на овој закон, кога должникот е регистриран за данокот на додадена вредност при промет на движен и недвижен имот во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, во име и за сметка на должникот пресметувањето и плаќањето на данокот на додадена вредност за прометот на доброта кои се предмет на продажба во овие постапки го врши субјектот надлежен за присилна наплата, односно присилно извршување.

(2) Субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од ставот (1) на овој член пресметувањето на данокот го врши на посебен образец (ДДВ-ПНПИ) Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување, а плаќањето на данокот на додадена вредност го врши поединечно за секој даночен обврзник на буџетска сметка утврдена со посебни прописи, на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок од пет работни дена.

(3) Првенство на намирување од износот уплатен од страна на стекнувачот на доброто за прометот извршен во постапки на присилна наплата согласно Зако-

нот за даночна постапка или присилно извршување согласно Законот за извршување, има намиравањето на обврската за плаќањето на данокот на додадена вредност.

(4) Субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од ставот (1) на овој член е должен Извештајот од ставот (2) на овој член заедно со актот кој го изготвува согласно Законот за даночна постапка и Законот за извршување кој е основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра, да ги достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до стекнувачот на доброто на денот кога е извршена уплатата од страна на стекнувачот на доброто, за прометот на доброто кој е предмет на продажба во постапка за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка и во постапка за присилно извршување согласно со Законот за извршување, а најдоцна во рок од пет работни дена.

(5) Надлежниот даночен орган врз основа на Извештајот од ставот (2) на овој член го задолжува даночниот обврзник, односно должникот за износот на пресметаниот и платениот данок на додадена вредност, доколку должникот не го искажал прометот во даночната пријава која се поднесува согласно член 41 на овој закон.

(6) Министерот за финансии ги пропишува формата и содржината на Извештајот од ставот (2) на овој член.

Членот 44 престанува да важи согласно со Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006)

5. Враќање на данокот

Член 45

(1) Ако износот на претходниот данок во одреден даночен период е поголем од износот на данокот кој е пресметан за прометот кој го извршил, како и за прометот за кои тој е даночен должник според членот 32-а од овој закон, разликата му се враќа на даночниот обврзник врз основа на негово барање кое го искажува во даночната пријава. Ако даночниот обврзник не искаже такво барање, разликата се пренесува како даночна аконтација за следниот даночен период.

(2) Разликата на данокот од став 1 на овој член се враќа во рок од 30 дена по денот на поднесувањето на даночната пријава.

(3) Доколку надлежниот даночен орган е оневозможен да изврши контрола на даночната пријава по вина на даночниот обврзник, рокот од став 2 на овој член почнува да тече дури откако се создадени услови за спроведување на контролата.

(4) Неплатените даноци (данок на додадена вредност и други даноци) на даночниот обврзник, како и казнените камати за нив се пребиваат со побарувањата за исплата според став 1 од овој член.

(5) Кога данокот на додадена вредност при увозот е пресметан и наплатен на добра кои се ослободени од данокот, или кога се наплаќа поголем данок од износот кој според овој закон се должи, наплатениот данок, односно повеќе наплатениот данок му се враќа на лицето кое нема или има делумно право да го одбие претходниот данок, во рокот од став 2 на овој член.

Член 46

По исклучок од одредбите од членовите 39 до 45 на овој закон и во случај на постоење реципроцитет, на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа, или кои не должат данок за прометот ќе им се ис-

плати, по барање, претходниот данок кој може да се одбие според членовите од 33 до 36 на овој закон, според посебна постапка која ја пропишува министерот за финансии.

Член 47

(1) На непрофитните организации им се одобрува, по барање, враќање на данокот за промет на добра и за увозот реализиран спрема нив под следните услови:

1. прометот или увозот да не биле ослободени од данок;

2. данокот на додадена вредност за извршениот промет на добра мора да е посебно искажан во фактурата во смисла на член 53 на овој закон и да бил платен со плаќањето на купопродажната цена;

3. данокот долгуван за увозот мора да е платен и

4. добрата мора да се пренесени во странство и таму да се користат за хуманитарни, добротворни или образовни цели.

(2) Министерот за финансии се овластува да ја уреди постапката за исплата и да ги пропише условите за докажување на правото за исплата.

Член 48

(1) Доколку странското дипломатско или конзуларно претставништво набави добра или користи услуги за службени потреби, на барање на претставништвото ќе му се изврши враќање на данокот на додадена вредност, доколку е платена фактурата и доколку во истата е одделно искажан данокот на додадена вредност од страна на даночниот обврзник според член 53 на овој закон. Враќањето се врши врз основа на посебни спогодби склучени со државата - испраќач, во согласност со условите на реципроцитет. Враќањето ќе се одбие, доколку износот на фактурата не надминува 5.000 денари, вклучувајќи го данокот на додадена вредност.

(2) Во согласност со став 1 од овој член, враќањето на данокот на додадена вредност му се одобрува и на шефот на дипломатското претставништво, на членовите на дипломатскиот персонал на странското дипломатско претставништво, како и на конзуларните функционери, доколку наведените лица стекнале добра или користеле услуги за лични потреби или за потреби на членовите на семејствата кои ги сочинуваат нивните домаќинства. Во тој случај, враќањето се ограничува на вкупен износ од 50.000 денари за соодветната календарска година. При набавката на моторно возило, враќањето на данокот се одобрува еднаш во три години, освен во случаите на неопходна набавка на ново возило како замена за старото, после настаната кражба или тешко оштетување. Данокот на додадена вредност за ваквата набавка не се засметува кон максималниот износ за враќање од 50.000 денари.

(3) При набавката на моторно возило како замена за старото пред истекот на три години по набавката на заменетото моторно возило, износот за враќање се намалува, земајќи го притоа предвид остатокот од вредноста на заменетото моторно возило, доколку за ваквата набавка било одобрено враќањето на данокот.

(4) Се овластува министерот за финансии да ги регулира поединостите на постапката за враќање.

Член 49

(1) Данокот на додадена вредност ќе им се врати, на барање, на меѓународните организации и нивните членови за прометот на добра или услуги извршени спрема нив, според условите и ограничувањата утврдени со меѓународни спогодби.

(2) Поединостите во поглед на постапката за враќање ги регулира министерот за финансии.

6. Присилна наплата на данокот

Членот 50 - престанува да важи согласно со Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006)

IX РЕГИСТРАЦИЈА**Член 51**

(1) Сите даночни обврзници, чиј вкупен промет во изминатата календарска година надминал износ од 1.000.000 денари или чиј вкупен промет се предвидува на почетокот од вршењето на стопанската дејност дека ќе го надмине износот или во текот на годината го надмине износот, обврзани се за регистрација за данокот на додадена вредност. Обврската за регистрација за данокот на додадена вредност не се однесува за даночни обврзници во смисла на член 32 точка 4 и член 46 на овој закон.

(2) Вкупен промет претставува збир на прометот што го направил обврзникот во текот на календарската година и кој е предмет на оданочување според член 2 точка 1 на овој закон, вклучувајќи го и данокот кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок. Ако даночниот обврзник ја вршел својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

(3) Даночни обврзници-резиденти во земјата кои не се обврзани за регистрација според став 1 првата реченица не подлежат данок на додадена вредност за прометот на добра и услуги извршени од нив. Тие не се овластени одделно да искажуваат данок во фактурите или во други документи и немаат право на одбиток на претходни даноци.

(4) Даночните обврзници во смисла на став 3 од овој член, можат доброволно да се регистрираат за данокот на додадена вредност од почетокот на секоја календарска година. Во тој случај не се применува став 3 од овој член.

(5) Даночните обврзници во смисла на став 1, првата реченица и на став 4 од овој член се обврзани да поднесат пријава за регистрација за данокот на додадена вредност кај надлежниот даночен орган. Формата и содржината на пријавата ги утврдува министерот за финансии.

(6) Надлежниот даночен орган го врши уписот во регистарот на обврзници на данокот на додадена вредност од почетокот на тековната календарска година и притоа им издава на даночните обврзници решение. Ако даночниот обврзник започнал да ја врши својата дејност во текот на календарската година, регистрацијата се врши со започнувањето на вршењето на дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на активност на даночниот обврзник како прва извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока и друго), користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго) и извршен промет на добра или услуга. Ако во текот на годината даночниот обврзник го надмине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари, регистрацијата се врши по истекот на месецот кога е остварен прометот. Во случаите од членот 9-а став (2) на овој закон, надлежниот даночен орган врши упис во регистарот на обврзници на данокот на додадена вредност, веднаш по утврдувањето.

(7) Даночните обврзници во смисла на став 1 првата реченица, на став 4 и на став 6 трета реченица од овој член остануваат регистрирани најмалку во рок од пет календарски години, независно од висината на вкупниот промет. Во овој период не се применува став 3 на овој член. Доколку вкупниот промет во петтата ка-

лендарска година не го надминува износот според став 1, даночниот обврзник може по истекот на рокот да поднесе пријава за отповикување на регистрацијата за данок на додадена вредност до надлежниот даночен орган, кој му издава решение за бришење од регистарот на обврзници за данокот на додадена вредност.

(8) По исклучок на рокот утврден во ставот 7 на овој член, прекинувањето на регистрацијата може да се оствари во покус рок од пет календарски години, а со донесување на решение од надлежниот даночен орган.

(9) Надлежниот даночен орган може да изврши прекинување на регистрацијата кога:

а) во претходната календарска година даночниот обврзник поднесува даночни пријави без искажување на данок за извршен промет и без искажување претходен данок за одбивање;

б) во двете претходни календарски години даночниот обврзник поднесува даночни пријави без искажување на данок за извршен промет, со исклучок на случаите кога во истите периоди во даночните пријави искажува само промет ослободен од данок со право на одбивка или претходен данок кој произлегува од промет на инвестициони добра извршен кон даночниот обврзник или увезени од него.

в) даночниот обврзник не може да се најде на пријавената адреса и на адресата за вршење на деловни активности;

г) даночниот обврзник не поднесува даночна пријава и тоа за најмалку два даночни периоди кај месечните и тримесечните даночни обврзници;

д) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување и

ѓ) ќе настапат случаите од членот 9-а ставови (1) и (2) на овој закон.

(10) Даночните обврзници во смисла на став 1 првата реченица и на став 4 на овој член ја поднесуваат пријавата најдоцна до 15 јануари во тековната година. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на својата дејност во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок од 15 дена од почетокот од вршењето на дејноста. Ако во текот на годината се надмине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари, даночниот обврзник ја поднесува пријавата најдоцна до 15 во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот.

(11) Пријавата за престанок на регистрацијата за данокот на додадена вредност, даночните обврзници ја поднесуваат најдоцна до 15 јануари во годината од која сакаат да престанат да бидат регистрирани за данокот на додадена вредност.

(12) Надлежниот даночен орган може да одбие да го регистрира даночниот обврзник кој започнува да врши дејност и даночниот обврзник кој доброволно се пријавил за регистрација, доколку:

а) не може да се најде на пријавената адреса и на адресата за вршење на деловни активности;

б) не може да ја докаже реалната намера да врши дејност или

в) кај даночниот обврзник претходно е идентификувано даночно затајување.

Член 51-а

(1) Доколку надлежниот даночен орган во рок од 15 работни дена по денот на поднесувањето на пријавата за регистрација за данок на додадена вредност или пријава за отповикување на регистрацијата за данок на додадена вредност, не донесе решение согласно со членот 51 ставови (6), (7) и (12) од овој закон, даночниот обврзник има право во рок од три работни дена од денот на истекувањето на овој рок да поднесе барање до директорот на надлежниот даночен орган за донесување на решение. Барањето се поднесува до писарницата на директорот на надлежниот даночен орган. Доколку

директорот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на надлежниот даночен орган.

(2) Формата и содржината на образецот на барање од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

(3) Кон барањето од ставот (1) на овој член барателот доставува и копија од пријавата од членот 51 ставови (5) и (7) од овој закон.

(4) Директорот на надлежниот даночен орган, или од него овластено лице, е должен во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето од ставот (1) на овој член во писарницата на директорот на надлежниот даночен орган, односно во писарницата на седиштето на надлежниот даночен орган, да донесе решение за прифаќање или за одбивање на барањето.

(5) Доколку директорот на надлежниот даночен орган, или од него овластено лице, не донесе решение во рокот од ставот (4) на овој член, подносителот на барањето за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(6) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (5) на овој член да изврши надзор во надлежниот даночен орган дали е спроведена постапка по поднесеното барање во согласност со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор е должен да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(7) Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот (6) на овој член по извршениот надзор согласно со закон, доколку утврди повреда на правилата на постапката донесува решение со кое го задолжува директорот на надлежниот даночен орган, или од него овластено лице, во рок од десет дена да донесе решение за прифаќање или за одбивање на барањето и во истиот рок да го извести Државниот управен инспекторат за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање.

(8) Доколку директорот на надлежниот даночен орган или од него овластено лице не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (7) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кои директорот на надлежниот даночен орган, или од него овластено лице, ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(9) Доколку директорот на надлежниот даночен орган, или од него овластено лице, не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (8) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(10) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (5) на овој член, подносителот на известувањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, приговорот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(11) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (10) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите (6) и (7) на овој член и не поднесе пријава

согласно со ставовите (8) и (9) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во надлежниот даночен орган дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот.

(14) Во случаите од ставот (13) на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена го ќе информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(15) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (11) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(16) Доколку директорот на надлежниот даночен орган, или од него овластено лице, не одлучи во рокот од ставот (9) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежен суд.

(17) Постапката пред Управниот суд е итна.

XII. АДМИНИСТРАТИВНИ ОБВРСКИ

1. Евиденциски обврски

Член 52

(1) Даночниот обврзник е должен да води уредна и точна евиденција во поглед на основите на пресметувањето на данокот, особено на неговиот промет и претходниот данок кој може да го одбие, како и во поглед на основите на пресметување на данок за прометот извршен кон него во случаите од членот 32-а од овој закон, така што ќе се овозможи лесна проверка на евиденцијата.

(2) Евиденцијата од став 1 на овој член мора да содржи одделни податоци за:

1. Прометот на даночниот обврзник, и тоа:
 - а) даночната основа за тој промет и
 - б) данокот долгуван за тој промет.

Евиденцијата треба да го прикаже начинот на кој се врши распределба на даночната основа на оданочив промет, истиот поделен според даночни стапки, на промет ослободен од данок со право на одбивка на претходниот данок и на промет ослободен од данок без право на одбиток на претходниот данок;

2. Прометот кој е извршен спрема даночниот обврзник и тоа:

- а) даночната основа за тој промет и
- б) претходниот данок кој отпаѓа на тој промет;

3. Увозот на даночниот обврзник и тоа:

- а) даночната основа за увозот и
- б) данокот кој отпаѓа на неа;

4. Исправките на даночната основа и на одбитоките на претходниот данок;

5. Данокот долгуван според член 55 ставови 1 и 2 на овој закон;

6. Претходниот данок кој може да се одбие;

7. Поделбата на претходните даноци и

8. Висината на данокот кој треба да се плати.

(3) Даночниот обврзник е должен на крајот од календарската година да ги утврди и евидентира соодветните годишни износи.

(4) Даночниот обврзник може да ги исполнува евиденциските обврски според став 2 точка 1 на овој член и на тој начин, што ќе води евиденција на даночните основи и на даноците во еден збир (брuto-евиденција). Во тој случај, должен е на крајот од секој даночен период да го подели збирот на брuto-износите на даночни основи и на даноци и како такви да ги евидентира.

(5) Во случаите од член 32 точка 4 и членот 32-а на овој закон, примателот на доброто или корисникот на услугата е должен да ги евидентира даночните основи за даноците кои тој ги долгува.

(6) Евиденцијата се води врз основа на влезните и на излезните фактури, на царинските документи или на други пропишани документи, во рамките на роковите утврдени за плаќање на данокот.

(7) Министерот за финансии е овластен да донесе подлиски прописи за начинот на исполнување на евиденциските обврски и за случаите, во кои може да се одобрат олеснувања во поглед на исполнувањето на овие обврски.

2. Издавање фактура

Член 53

(1) Даночниот обврзник е должен на барање да издаде фактура за прометот извршен спрема други даночни обврзници. Фактурата може да се издаде во хартиена или електронска форма.

(2) За фактура од став 1 на овој член се смета секој документ кој го издава даночниот обврзник или друго лице по негов налог за извршениот промет. Како фактура се смета и пресметката, со која даночниот обврзник пресметува одреден оданочив промет извршен спрема него од страна на друг даночен обврзник. По исклучок од ставот (1) на овој член, при преносот на движен и недвижен имот во постапка на присилна наплата и во извршна постапка не се издава фактура од страна на даночниот обврзник, а од страна на субјектот кој ја спроведува постапката се изготвува решение за предавање на недвижноста на купувачот во владение или потврда за извршена продажба согласно Законот за даночна постапка или заклучок за извршена продажба согласно Законот за извршување кои се основ за стекнување со сопственост на движните и недвижните добра и Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување.

(3) Кога е добиен надоместок само за делумно извршен промет, пред да биде комплетиран прометот, даночниот обврзник издава одвоени фактури за секој делумно извршен промет.

(4) Даночниот обврзник издава фактура за секое плаќање кое го добива однапред (аванс), пред да биде извршен прометот.

(5) При размена на добра или услуги, секој поединечен даночен обврзник издава фактура.

(6) Во фактури издадени како за оданочив промет, така и за промет ослободен од данок, се врши одделно наведување на прометот. Кога се извршува промет кој е ослободен од данокот, на фактурата се наведува: "данок на додадена вредност не е пресметан". Кога примателот на доброто и услугите е даночен должник во случаите од членот 32-а од овој закон, даночниот обврзник кој го врши прометот во фактурата наведува „пренесување на даночна обврска“.

(7) Даночниот обврзник е должен да му достави, односно да му обезбеди фактура на примателот на доброто или корисникот на услугата и да обезбеди примарен од фактурата за сопствената евиденција.

(8) Фактурата се издава на денот на кој бил извршен прометот, а најдоцна во рок од пет работни дена.

(9) Кога се добива надоместок пред да биде извршен прометот, фактурата се издава во истиот ден кога авансното плаќање е добиено, а најдоцна во рокот од став 8 на овој член.

(10) Фактурата мора да ги содржи следниве податоци:

1. Место, дата на издавање и број;
2. Име (назив) и адреса на даночниот обврзник кој го извршува прометот и негов даночен број под кој е регистриран за данок на додадена вредност;
3. Име (назив) и адреса на примателот на доброто или корисникот на услугата.
4. Ден на извршениот промет;
5. Количина и опис на прометот;
6. Износ на надоместокот за извршениот промет, без данокот на додадена вредност;
7. Применета даночна стапка;
8. Износ на пресметаниот данок на додадена вредност;
9. Вкупен износ на надоместокот за извршениот промет и данокот на додадена вредност и
10. Име, презиме и потпис на овластеното лице за потпишување на фактури кај издавачот на фактурата.

(11) Министерот за финансии се овластува да одреди одредени олеснувања во однос на издавањето фактура, а особено да утврди во кои случаи и под кои услови:

1. Отпаѓа обврската за издавање фактура и
2. Може лицето да се откаже од наведувањето одредени податоци при издавањето фактури.

(12) Фактурата издадена во електронска форма не треба да содржи печат на издавачот на фактурата.

Член 53-а

(1) По исклучок од членот 53 од овој закон за користење на даночното ослободување од членот 24-а од овој закон, даночниот обврзник е должен да издаде фактура која содржи сериски број доделен од страна на даночниот орган. Даночниот обврзник пред да ја издаде фактурата, за користење на даночното ослободување мора да го пријави прометот, по електронски пат до даночниот орган.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се применува во случај на промет извршен од даночен обврзник кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија.

(3) Даночниот орган е должен да води евиденција за фактурите од ставот (1) на овој член во електронска форма.

(4) Примателот на прометот е должен да води евиденција за примените фактури од ставот (1) на овој член по даночен обврзник. Во евиденцијата се внесуваат и примените фактури од даночен обврзник кој нема ниту седиште, ниту подружница во Република Македонија, за промети за кои е користено даночното ослободување од членот 24-а став (3) од овој закон.

(5) Примателот на прометот доставува по електронски пат податоци од евиденцијата од ставот (4) на овој член за секое календарско тримесечје, до даночниот орган, најдоцна до 25 во месецот по завршување на секое календарско тримесечје.

(6) Формата и содржината на фактурата од ставот (1) на овој член, формата и содржината на пријавата од ставот (1) на овој член, начинот на пријавување од ставот (1) на овој член, содржината на евиденцијата од ставот (3) на овој член, како и формата и содржината на евиденцијата од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Член 53-б

(1) За фактура издадена во електронска форма се смета фактурата која е издадена како електронски документ.

(2) Примателот на фактура дава согласност со своја експлицитно изразена волја во хартиена форма дека приемот на фактурите ќе го извршува во електронска форма.

(3) Фактурата во електронска форма мора да ги задоволи следните барања:

- да биде обезбедена автентичноста на потеклото на фактурата на начин што примателот на фактурата може недвосмислено да утврди дека таа фактура е испратена од издавачот на фактурата,

- да биде обезбеден интегритетот на содржината на фактурата на начин што применетата технологија и процедури да оневозможуваат промена на податоците во фактурата и

- да биде обезбедена читливост на фактурата, односно визуелна и разбирлива слика на издадената фактура на компјутерскиот екран или други електронски уреди на еднаков начин како и на хартија.

(4) Барањата од ставот (3) алинеи 1 и 2 на овој член се обезбедуваат со потпишување на фактурата со примена на електронски потпис, кој е заснован на квалификуван сертификат кој е уреден со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис.

Членот 54 - престанува да важи согласно со Законот за регистрирање на готовинските плаќања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/2001)

Член 55

(1) Ако некое лице во фактурата го искаже одделно данокот на додадена вредност иако за тоа не е овластено, тогаш го должи искажаниот износ. Износот на данокот се плаќа во рок од пет работни дена, по издавањето на фактурата.

(2) Ако даночниот обврзник во фактурата за извршениот промет искаже одделно поголем данок од износот кој според овој закон го должи, лицето ќе го должи и вишокот на данокот.

(3) Одредбите од став 2 на овој член не се применуваат ако се изврши исправка на данокот. Во тој случај соодветно се применува член 22 став 1 од овој закон.

Член 56

(1) Фактурите и другите документи издадени во согласност со овој закон, како и деловните книги на даночните обврзници се чуваат најмалку пет години по истек на календарската година, за која се однесуваат.

(2) Фактурите кои се издадени во електронска форма се чуваат во оригиналната форма во која се издадени, односно примени.

(3) Автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината на фактурите кои се чуваат, како и нивната читливост, мора да бидат обезбедени од моментот на издавање до истекот на рокот утврден во ставот (1) од овој член.

(4) Издавачот и примателот на фактурата во електронска форма се должни да обезбедат и чуваат релевантни информации во врска со издавањето и приемот на фактурата преку кои може со сигурност да се утврди автентичноста на потеклото и интегритетот на содржината во рокот утврден во ставот (1) од овој член.

(5) Фактурите без разлика на формата во која се издадени се чуваат на територијата на Република Македонија.

(6) Во случај на жалба во согласност со член 58 на овој закон, рокот од став 1 на овој член почнува да тече од завршувањето на жалбената постапка.

(7) Министерот за финансии, во согласност од министерот за информатичко општество и администрација го пропишува начинот на издавање, пренос, примање и чување на фактура издадена во електронска форма.

XIII. ПРАВНА ЗАШТИТА

1. Застареност

Член 57 - престанува да важи со Законот за даночна постапка „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006

2. Жалбена постапка

Член 58- престанува да важи со Законот за даночна постапка „Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2006

XIV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 59

(1) Глоба во износ од 1.200 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на правно лице - даночен обврзник ако поднесе пријава за регистрација за данокот на додадена вредност по истекот на пропишаниот рок (член 51 став (10)).

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.

Член 59-а

Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на носителот на платниот промет ако по добивањето на податоците од членот 41 став (7) на овој закон не достави по електронски пат периодичен извештај од денарска трансакциска сметка и девизна сметка на даночниот обврзник регистриран за цели на данок на додадена вредност до надлежниот даночен орган за период и во рок во кој се поднесува даночната пријава.

Член 59-б

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на правно лице - даночен обврзник, ако:

1) поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган по истекот на пропишаниот рок (член 41 ставови (1), (3) и (4));

2) неуредно води евиденција (член 52 став (1));

3) не издава фактура во пропишаниот рок (член 53)

и

4) не поднесе извештај заедно со даночната пријава до надлежниот даночен орган за прометите извршени во периодот на кој се однесува даночната пријава (член 41-б).

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност.

Член 60

(1) Глоба во износ од 2.000 до 2.500 евра во денарска противвредност за сторен прекршок ќе му се изрече на правно лице - даночен обврзник, ако:

1) не поднесе даночна пријава до надлежниот даночен орган (член 41 ставови (1), (3) и (4));

2) данокот на додадена вредност не го уплати на утврдената сметка (член 43 став (4));

3) не поднесе пријава за регистрација за данокот на додадена вредност (член 51 став (10));

4) не води или неточно води евиденција (членови 38-д, 52 став (1) и 53-а став (5));

4-а) не доставува евиденција до даночниот орган (член 53-а, став (6));

5) издава неуредна фактура (член 53) и

6) фактурите или другите документи издадени во согласност со овој закон или деловните книги не ги чува во пропишаниот рок (член 38-д став (2) и член 56 став (1)).

(2) За прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.

(3) За прекршокот од ставот (1) од овој член на физичко лице - даночен обврзник ќе му се изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.

Член 60-а

(1) Одговорното лице во правното лице и физичко лице - даночен обврзник кои нема да поднесат даночна пријава во пропишаниот рок, или ќе поднесат даночна пријава, но во истата нема да внесат точни податоци, или ќе поднесат даночна пријава а нема да го уплатат долгуваниот данок на утврдените сметки, со цел да се стекнат со поголема имотна корист или вредност, ќе се казнат со казна затвор од шест месеци до пет години и со парична казна.

(2) Ако износот на обврската од овој член е значителен, сторителот ќе се казни со казна затвор од најмалку четири години и со парична казна.

(3) Ако делото од овој член го стори правно лице ќе се казни со парична казна.

(4) Имотната корист прибавена со извршеното кривично дело од овој член се одзема со судска одлука.

Член 60-б

(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не достави до надлежниот даночен орган, до должникот и до стекнувачот на доброто Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување (член 43-а став (4)).

(2) Глоба во износ од 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на субјектот надлежен за присилна наплата односно присилно извршување од член 43-а, став (1) на овој закон, доколку не го пресмета и не го уплати данокот на додадена вредност (член 43-а став (2)).

XV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

(член 61 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99 и член 11 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.86/99)

(1) Одредбите од овој закон се применуваат врз целокупниот промет и увоз остварен по 31 март 2000 година.

(2) Одредбите од член 37 од овој закон се применуваат врз инвестициони средства кои даночниот обврзник ги набавил или произвел по 31 март 2000 година.

(3) Законот за данокот на промет на производи и услуги останува да важи за сите дејствија регулирани со него кои подлежат на оданочување и кои биле остварени

ни пред 1 април 2000 година. Ако даночниот обврзник издал фактура пред овој датум за промет реализиран после 31 март 2000 година, не се применува член 24 став 3 точка 1 од законот наведен во овој став.

(4) Доколку се изврши промет во делови според член 31 став 4, овој закон ќе се применува врз делот од прометот реализиран по 31 март 2000 година, а Законот за данокот на промет на производи и услуги ќе се применува врз делот од прометот реализиран пред 1 април 2000-та година.

Член 62

(член 62 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99 и член 12 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.86/99)

Даночните обврзници, кои се обврзани од денот на примената на овој закон за регистрација според член 51 на овој закон или кои сакаат доброволно да се регистрираат, должни се да се пријават кај надлежниот даночен орган до 1 март 2000 година.

Член 63

(член 63 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99 и член 13 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.86/99)

(1) Даночните обврзници регистрирани за цели на данокот на додадена вредност според член 51 на овој закон, кои на 31 март 2000 година имаат добра на залиха наменети за натамошна продажба и на кои има данок на промет на производи пресметан од претходниот учесник во прометот и платен со купопродажната цена, или данок платен при увозот според Законот за данокот на промет на производи и услуги, имаат право на одбивка на данокот на промет како претходен данок. Одбивката не се одобрува за производи кои даночниот обврзник ги користи за вршење на промет ослободен од данок во смисла на член 23 од овој закон.

(2) Износот кој може да се одбие како претходен данок според став 1 од овој член се пребива до 31 декември 2000 во делумни износи со данокот на додадена вредност кој треба да се плати.

(3) Министерот за финансии ги уредува поединостите на постапката на засметување и го утврдува начинот на докажување на условите за користење на правото на одбивка според став 1 од овој член.

Член 64

(член 64 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99)

Поблиски прописи за извршување на овој закон ќе се донесат во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 65

(член 65 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99)

Со денот на примената на овој закон, престанува да важи Законот за данокот на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“, број 34/92, 62/92, 63/92, 3/93, 4/93, 80/93, 42/95, 4/96, 71/96, 5/97, 10/97, 28/97, 13/98 и 39/99).

Член 66

(член 66 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.44/99 и член 15 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.86/99)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2000 -та година.

Член 67

(Член 14 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.86/1999)

Првиот промет на станбените згради и станови чие градење отпочнало пред 1 април 2000 година, се ослободени од данок на додадена вредност до 31 декември 2000 година, а даночните обврзници за истиот период го задржуваат правото на одбиток на претходно платениот данок.

Член 68

(Член 16 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.86/1999)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2000 година, освен одредбата од член 12 на овој закон која ќе се применува со денот на влегување во сила на овој закон.

Член 69

(Член 24 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.21/2003 и Одлука на Уставниот суд У.бр.189/2003 објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2004)

Повластената даночна стапка од 5% ќе се применува и на првиот промет на станбени згради и станови, во оној дел во кој истите се користат за станбени цели, но само доколку нивната изградба е започната пред денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 70

(Член 25 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.21/2003)

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 2003 година.

Член 71

(Член 6 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.33/2006)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2006 година.

Член 72

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.101/2006 и член 1 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.95/10)

Одредбите на членот 1 став (1) точка 8 на овој закон ќе се применуваат до пристапување на Република Македонија во членство на Европската унија.

Член 73

(Член 3 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.101/2006)

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2006 година.

Член 74

(Член 4 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.114/2007, кој е избришан со членот 3 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.155/12)

Член 75

(Член 7 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.133/2009)

Повластената даночна стапка од 5% ќе се применува до 31 декември 2011 година на првиот промет на станбени згради и станови во оној дел во кој истите се користат за станбени цели и кој ќе се изврши во рок од пет години по изградбата.

Член 76

(Член 8 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.133/2009)

Одредбите од членовите 2 и 3 став (2) на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2010 година.

Член 77

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.95/10)

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 2010 година.

Член 78

(Член 9 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10)

Надлежниот даночен орган по електронски пат до носителите на платниот промет ги доставува податоците за даночните обврзници кои се регистрирани за цели на данокот на додадена вредност и определениот даночен период за пресметување и плаќање на данокот на додадена вредност со состојба на 30 септември 2010 година, најдоцна до 5 октомври 2010 година.

Член 79

(Член 10 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10)

Во членот 2 од овој закон со кој се менува член 41, одредбите од ставовите (7) и (8) ќе започнат да се применуваат од 1 октомври 2010 година.

Член 80

(Член 11 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10)

Одредбата од членот 6 на овој закон со која се додава нов член 59-а ќе започне да се применува од 1 октомври 2010 година.

Член 81

(Член 12 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.102/10)

Одредбите од членот 4 на овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2011 година.

Член 82

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.135/11)

Подзаконскиот акт утврден со овој закон министерот за финансии го донесува во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон и истиот веднаш

по неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Управата за јавни приходи.

Член 83

(Член 2 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.135/11)

Одредбите од членот 1 став 2 точка 14 од овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2012 година до 31 декември 2015 година.

Член 84

(Член 22 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.12/14)

Одредбите од членот 1 ставови (1) точки 10 и 11 и (2) точка 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 114/2007) ќе се применуваат до пристапување на Република Македонија во членство на Европската унија.

Член 85

(Член 23 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.12/14)

На даночните обврзници кои со влегувањето во сила на одредбата од членот 8 од овој закон на 1 јули 2014 година, преминуваат од годишни во тримесечни даночни обврзници, за прв даночен период во 2014 година, ќе им се смета периодот од 1 јануари 2014 до 30 јуни 2014 година.

Член 86

(Член 24 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.12/14)

На даночните обврзници кои со влегувањето во сила на одредбата од членот 8 од овој закон на 1 јули 2014 година, преминуваат од годишни во тримесечни даночни обврзници, надлежниот даночен орган со решение им го менува даночниот период од календарска година во календарско тримесечје.

Член 87

(Член 25 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.12/14)

Членовите 2, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20 и 21 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 февруари 2014 година.

Членовите 4, 5, 8, 11, 13, 15 и 18 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јули 2014 година.

Член 88

(Член 3 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.112/14)

Одредбата од членот 2 на овој закон ќе започне да се применува од 1 јануари 2016 година.

Член 89

(Член 15 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.130/2014)

Одредбата од членот 2 од овој закон со кој во членот 4 се додава нов став (4), одредбата од членот 4 од овој закон со кој во членот 19 се додава нов став (5), одредбата од членот 5 од овој закон со кој во членот 31 се додава нов став (8), одредбата од членот 7 од овој закон со кој во членот 34 во ставот (1) се менува точката 2, одредбата од членот 9 од овој закон со кој се до-

дава нов член 43-а, одредбата од членот 10 од овој закон со кој во членот 51 се врши измена во ставовите (1), (6) и (10), одредбата од членот 11 од овој закон со кој во членот 53 во ставот (2) се додава нова реченица и одредбата од членот 14 од овој закон со кој се додава нов член 60-б ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.

Одредбата од членот 11 од овој закон со кој во член 53 став (1) се додава нова реченица и се менува ставот (7), и се додава нов став (12), одредбата од членот 12 од овој закон со кој се додава нов член 53-б и одредбата од член 13 од овој закон со кој се додаваат ставовите (2), (3), (4) (5) и (7), а ставот (2) станува став (6) ќе започнат да се применуваат од 1 март 2015 година.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5475.

Врз основа на член 227 став 5 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот за изменување и дополнување на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност бр. 03-1809/1 од 31.10.2014 година, донесен од Комисијата за хартии од вредност, на седницата, одржана на 31.10.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8664/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5476.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГРИ ЛЕНД АД – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агри Ленд АД - Скопје бр.09- 3485/3 од 25.11.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9368/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5477.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА-ИНДУСТРИСКА ЗОНА ОВЧЕ ПОЛЕ КО АМЗАБЕГОВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за вон населено место за изградба на лесна и незагадувачка индустрија-индустриска зона Овче Поле КО Амзабегово-вон г.р., општина Свети Николе.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 264682м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
899/1	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	пасиште	4
899/2	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	нива	5
899/3	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	пасиште	4
624/4	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	гво-други природни неплородни земјишта	0
905/7	Амзабегово-вон г.р.	Индустриска	пасиште	3
624/5	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	нива	3
624/8	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	нива	3
624/13	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	нива	3
624/7	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	нива	3
624/5	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	нива	3
915	Амзабегово-вон г.р.	Под Станица	нива	5
624/2	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	пасиште	5
624/11	Амзабегово-вон г.р.	Гладна	нива	3
921	Амзабегово-вон г.р.	Под Станица	нива	5
911/1	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	нива	5
890/2	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	нива	5
916	Амзабегово-вон г.р.	Под Станица	нива	5
913/1	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	пасиште	4
909/1	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	нива	5
918	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	нива	5
912/1	Амзабегово-вон г.р.	Под Станица	нива	5
910/1	Амзабегово-вон г.р.	Под Станица	нива	5
919	Амзабегово-вон г.р.	Под Станица	нива	5
899/6	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	пасиште	4
899/5	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	пасиште	4
899/8	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	пасиште	4
907/1	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	нива	5
920	Амзабегово-вон г.р.	Над Станица	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот сфат:				590500м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9491/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5478.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ГРАДЕЖНОТО ДРУШТВО „ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОСТРЕЦ“, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

1. На Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Острец“, општина Делчево, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7648853	4653875
T-2	7648857	4653782
T-3	7648795	4653776
T-4	7648806	4653537
T-5	7648836	4653287
T-6	7648874	4653300
T-7	7649012	4653029
T-8	7649029	4653037
T-9	7649015	4652817
T-10	7648835	4652876
T-11	7648724	4653241
T-12	7648637	4653233
T-13	7648590	4653338
T-14	7648679	4653404
T-15	7648690	4653663

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува P= 0.161368 km².

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 - 9555/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5479.

Врз основа на член 7 алинеја 7 од Законот за надворешни работи ("Службен весник на Република Македонија" бр. 46/2006, 107/2008, 26/2013 и 39/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЕДНОСТРАНО УКИНУВАЊЕ НА ВИЗИТЕ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДРЖАВЈАНИТЕ НА ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ****Член 1**

Со оваа одлука еднострано се укинуваат визите за краткорочен престој во Република Македонија до три месеци во текот на секој шестмесечен период, за државјаните на Обединетите Арапски Емирати.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9573/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5480.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија" бр. 79/09), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11. 2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКАТА СОРАБОТКА****Член 1**

Во Одлуката за формирање на Комисија за поттикнување и следење на меѓуопштинската соработка („Службен весник на Република Македонија" бр. 17/10), членот 2 се менува и гласи:

„Комисијата од член 1 од оваа одлука ја сочинуваат:

- м-р Билјана Цветановска Гугоска, државен секретар во Министерството за локална самоуправа - претседател на Комисијата
- Јасна Видановска - претставник од Министерството за образование и наука
- Љупчо Јовановски - претставник од Министерството за транспорт и врски
- Тања Пауновска - претставник од Министерството за животна средина и просторно планирање
- Александра Петкановска - претставник од Министерството за финансии
- Душко Миновски - претставник од Министерството за труд и социјална политика
- Лидија Бјелица - претставник од Дирекцијата за заштита и спасување
- Пламен Георгиевски - претставник од Министерството за локална самоуправа
- Магдалена Диковска - претставник од Министерството за култура
- Младен Протик - претставник на Советот на Североисточниот плански регион

- Драгица Здравева - претставник на Советот на Источниот плански регион
- Жулиета Ѓуркова - претставник на Советот на Југоисточниот плански регион
- Марко Колев - претставник на Советот на Вардарскиот плански регион
- Емилија Геровска - претставник на Советот на Пелагонискиот плански регион
- Мирјана Лозановска - претставник на Советот на Југозападниот плански регион
- Беким Нухиу - претставник на Советот на Полошкиот плански регион
- Анета Лозановска- Равлинсон, раководител на Центарот за развој на Скопскиот плански регион - претставник на Советот на Скопскиот плански регион
- Виктор Арнаудовски - претставник на Заедницата на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија.“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9582/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5481.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија", бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА НА КОРИСНИЦИ НА РАДИО И ТВ ПРИЕМНИЦИ ОД ПОДРАЧЈА КОИ НЕМААТ КВАЛИТЕТЕН РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛ**

1. Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и тв приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизишки сигнал бр.23-1472/1 од 23.03.1999 година („Службен весник на Република Македонија" бр.18/99).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9583/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5482.

Врз основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија", бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА**

1. Се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса, вкупно 14 (четиринаесет) семејни домаќинства, кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното

претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија од с.Патишка Река, општина Сопиште, а чии носители на семејни домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса се:

1. Абдиовски Рефит, ул.,3" бр.42, с.Патишка Река, општина Сопиште,
2. Абдиовски Сакип, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,
3. Беќировски Дурмиш, ул.,3" бр.15, с.Патишка Река, општина Сопиште,
4. Имеровски Рамадан, ул.,1" бр.27, с.Патишка Река, општина Сопиште,
5. Имеровски Шабан, ул.,1" бр.20, с.Патишка Река, општина Сопиште,
6. Јашаровски Шериф, ул.,1" бр.5, с.Патишка Река, општина Сопиште,
7. Јашаровски Решат, ул.,Населено место без уличен систем" ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,
8. Јашаровски Авзи, ул.,3" бр.5, с.Патишка Река, општина Сопиште,
9. Јашаровски Елес, ул.,1" бр.11, с.Патишка Река, општина Сопиште,
10. Рушити Азем, ул.,1" бр.53, с.Патишка Река, општина Сопиште,
11. Мустафовски Беџет, ул.,1" бр.7, с.Патишка Река, општина Сопиште,
12. Муслијовски Идрис, ул.,3" бр.45, с.Патишка Река, општина Сопиште,
13. Заимовски Шериф, ул.,3" бр.9, с.Патишка Река, општина Сопиште,
14. Шаќири Рушит, ул.,5" бр.33, с.Патишка Река, општина Сопиште.

2. Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 1 од оваа одлука е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од точка 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9583/2
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5483.

Врз основа на член 136 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБВРЗНИЦИ КОИ КЕ ПЛАЌААТ РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

1. Со оваа одлука се определува семејните домаќинства како обврзници за плаќање радиодифузна такса во населените места кои биле ослободени од плаќање на радиодифузната такса согласно Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и тв приемници од подрачја кои немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/99), а кои ќе плаќаат радиодифузна такса поради обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа:

1. Адиловска Зекија, ул.,3" бр.12, с.Патишка Река, општина Сопиште,

2. Вејселовска Ибадете, ул.,2" бр.2, с.Патишка Река, општина Сопиште,

3. Асановски Тефик, ул.,1" бр.26, с.Патишка Река, општина Сопиште,

4. Имеровски Неџат, ул.,1" бр.49, с.Патишка Река, општина Сопиште,

5. Заимовска Зарифе, ул.,3" бр.7, с.Патишка Река, општина Сопиште,

6. Имеровски Сервет, ул.,1" бр.13, с.Патишка Река, општина Сопиште,

7. Муслијовски Беџет, ул.,4" бр.8, с.Патишка Река, општина Сопиште,

8. Имеровски Рамадан, ул.,1" бр.47, с.Патишка Река, општина Сопиште,

9. Џавити Џеват, ул.,2" бр.21, с.Патишка Река, општина Сопиште,

10. Дурмишовски Сабедин, ул.,3" бр.48, с.Патишка Река, општина Сопиште,

11. Имеровски Дургут, ул.,1" бр.29, с.Патишка Река, општина Сопиште,

12. Беќировски Риза, ул.,4" бр.14, с.Патишка Река, општина Сопиште,

13. Заими Селветка, ул.,3" бр.8, с.Патишка Река, општина Сопиште,

14. Етеми Шабан, ул.,4" бр.32, с.Патишка Река, општина Сопиште,

15. Јашаровски Кадри, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

16. Јонузовски Ахмет, ул.,3" бр.4, с.Патишка Река, општина Сопиште,

17. Хајдаровска Салије, ул.,4" бр.30, с.Патишка Река, општина Сопиште,

18. Муаремовска Ајше, ул.,3" бр.44, с.Патишка Река, општина Сопиште,

19. Мемешовски Невзат, ул.,1" бр.43, с.Патишка Река, општина Сопиште,

20. Рамадани Асим, ул.,1" бр.2, с.Патишка Река, општина Сопиште,

21. Халиловски Рамадан, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

22. Муслиовски Бајрам, ул.,4" бр.8, с.Патишка Река, општина Сопиште,

23. Ибраимовски Асан, ул.,2" бр.16, с.Патишка Река, општина Сопиште,

24. Асановски Рамадан, ул.,1" бр.23, с.Патишка Река, општина Сопиште,

25. Сулемановска Раима, ул.,2" бр.6, с.Патишка Река, општина Сопиште,

26. Јакупи Рамис, ул.,1" бр.45, с.Патишка Река, општина Сопиште,

27. Беќировска Хибе, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

28. Алиловски Абдил, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

29. Ејуповски Ваидин, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

30. Хајдаровски Дритон, ул.,2" бр.12, с.Патишка Река, општина Сопиште,

31. Имеровски Шабан, ул.,1" бр.20, с.Патишка Река, општина Сопиште,

32. Имери Имране, ул.,3" бр.41, с.Патишка Река, општина Сопиште,

33. Муаремовски Кахил, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

34. Хајдаровски Реџеп, ул.,2" бр.12, с.Патишка Река, општина Сопиште,

35. Јашаровска Шерифа, ул.,1" бр.3, с.Патишка Река, општина Сопиште,

36. Имеровски Харун, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

37. Адиловска Ајша, ул.,3" бр.10, с.Патишка Река, општина Сопиште,

38. Абдиовски Муарем, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

39. Шакировски Мегди, ул.,1" бр.12, с.Патишка Река, општина Сопиште,

40. Хајдаровски Мусли, ул.,2" бр.12, с.Патишка Река, општина Сопиште,

41. Имеровски Урим, ул.,5" бр.29, с.Патишка Река, општина Сопиште,

42. Ајдаровска Зејнепа, ул.,4" бр.28, с.Патишка Река, општина Сопиште,

43. Имеровски Рифит, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

44. Имеровска Џемила, ул.,1" бр.20, с.Патишка Река, општина Сопиште,

45. Имеровски Раман, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

46. Заимовски Јакуп, ул.,2" бр.22, с.Патишка Река, општина Сопиште,

47. Мемишовски Авни, ул.,5" бр.1, с.Патишка Река, општина Сопиште,

48. Заимовски Мерсим, ул.,2" бр.24, с.Патишка Река, општина Сопиште,

49. Асановски Асан, ул.,1" бр.8, с.Патишка Река, општина Сопиште,

50. Адиловски Ајриз, Населено место без уличен систем бр.39, с.Патишка Река, општина Сопиште,

51. Имеровски Наим, ул.,5" бр.15, с.Патишка Река, општина Сопиште,

52. Шакировски Јетон, ул.,1" бр.10, с.Патишка Река, општина Сопиште,

53. Мемедовски Рамадан, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

54. Адиловски Џафер, ул.,1" бр.1, с.Патишка Река, општина Сопиште,

55. Ејуповски Рамадан, ул.,4" бр.32, с.Патишка Река, општина Сопиште,

56. Мемишовски Азем, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

57. Адиловски Бејто, ул.,3" бр.11, с.Патишка Река, општина Сопиште,

58. Адиловски Мерсим, ул.,3" бр.10, с.Патишка Река, општина Сопиште,

59. Адиловски Раман, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

60. Целадиновски Агим, ул.,1" бр.19, с.Патишка Река, општина Сопиште,

61. Шакири Муарем, ул.,3" бр.6, с.Патишка Река, општина Сопиште,

62. Ејуповски Етем, ул.,4" бр.32, с.Патишка Река, општина Сопиште,

63. Бекировски Расим, ул.,1" бр.18, с.Патишка Река, општина Сопиште,

64. Мемиши Арсим, ул.,5" бр.5, с.Патишка Река, општина Сопиште,

65. Муслиовски Халил, ул.,4" бр.10, с.Патишка Река, општина Сопиште,

66. Есатовска Онка, ул.,2" бр.3, с.Патишка Река, општина Сопиште,

67. Јашаровски Алим, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

68. Адиловски Милаим, ул.,2" бр.8, с.Патишка Река, општина Сопиште,

69. Јашаровска Зарифа, ул.,3" бр.46, с.Патишка Река, општина Сопиште,

70. Мемишовски Батир, ул.,4" бр.24, с.Патишка Река, општина Сопиште,

71. Ајдаровски Илјаз, ул.,4" бр.26, с.Патишка Река, општина Сопиште,

72. Реџеповски Ариф, ул.,1" бр.14, с.Патишка Река, општина Сопиште,

73. Бекировски Акем, ул.,3" бр.50, с.Патишка Река, општина Сопиште,

74. Халиловска Селима, ул.,1" бр.9, с.Патишка Река, општина Сопиште,

75. Мемишовски Гарип, ул.,1" бр.41, с.Патишка Река, општина Сопиште,

76. Селимовски Селим, ул.,4" бр.2, с.Патишка Река, општина Сопиште,

77. Есатовски Рихан, ул.,2" бр.1, с.Патишка Река, општина Сопиште,

78. Шакировски Фазли, ул.,1" бр.6, с.Патишка Река, општина Сопиште,

79. Мемишовски Шериф, ул.,5" бр.6, с.Патишка Река, општина Сопиште,

80. Шакировски Сабир, ул.,1" бр.21, с.Патишка Река, општина Сопиште,

81. Ибраимовска Атиџе, Населено место без уличен систем бр.34, с.Патишка Река, општина Сопиште,

82. Ибраимовска Зарифа, ул.,2" бр.14, с.Патишка Река, општина Сопиште,

83. Ајдаровски Амди, ул.,4" бр.20, с.Патишка Река, општина Сопиште,

84. Хасановски Шабан, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

85. Хајдаровски Реџеп, ул.,4" бр.18, с.Патишка Река, општина Сопиште,

86. Имеровски Емрула, ул.,1" бр.47, с.Патишка Река, општина Сопиште,

87. Ајдаровски Шериф, ул.,4" бр.26, с.Патишка Река, општина Сопиште,

88. Мемишовски Исни, Населено место без уличен систем бр.ББ, с.Патишка Река, општина Сопиште,

89. Ајдаровски Азис, ул.,4" бр.26, с.Патишка Река, општина Сопиште,

90. Абдиовска Шерије, ул.,3" бр.40, с.Патишка Река, општина Сопиште,

91. Заимовски Африм, ул.,5" бр.7, с.Патишка Река, општина Сопиште,

92. Хајдаровски Хајет, ул.,4" бр.18, с.Патишка Река, општина Сопиште,

93. Есатовски Целадин, ул.,2" бр.3А, с.Патишка Река, општина Сопиште,

94. Ишлер Ејуп, ул.,1" бр.9А, с.Патишка Река, општина Сопиште.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9583/3
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5484.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14) и член 8 став (6) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14 и 160/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕРИОДОТ НА ЗАКУП НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1 И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАКУПНИНАТА

Член 1

Со оваа одлука се определува периодот на закуп на градежното земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1 и висината на закупнината за за-

купопримачот Друштво за производство, трговија и услуги Менсан Европа ДОО Скопје со седиште во Скопје.

Член 2

Градежното земјиште кое се дава во долготраен закуп претставува дел од КП 602/5 со површина од 11.147 м², според Имотниот лист бр. 1 за КО Бунарцик и Геодетскиот Елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци бр.11-337/3 од 5.9.2014 година, сопственост на Република Македонија и претставува градежно земјиште, според извод од Урбанистичкиот план бр.362, локалитет Илинден, Општина Илинден, издаден од Република Македонија, Општина Илинден, под бр. 10-2294/2 од 15.08.2014 година, врз основа на Урбанистички проект за ТИРЗ Скопје 1, бр. Ф1607 од 2008 година, одобрен по извршена ревизија од Комисијата при Министерството за транспорт и врски под бр. 16-8774/3 од 01.09.2008 година („Градежното земјиште“).

Член 3

Градежното земјиште од член 2 од оваа одлука се дава во долготраен закуп за временски период во траење од педесет (50) години, сметано од денот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 2 на оваа одлука изнесува:

- во првите пет години, закупнината за наведеното градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на денот на исплата, односно 1.114,7 евра за една година, одредено како фиксен износ.

- по истекот на првите пет години, закупнината за градежното земјиште, ќе се одредува за секоја година посебно, десет дена пред датумот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, и ќе се пресметува како 0,1 евро годишно за квадратен метар, прилагодена за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, која ќе биде максималната стапка на зголемување.

Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште, закупопримачот доставува доказ за уплатен износ на сметката на Буџетот на Република Македонија во висина од 5.573,5 евра во денарска противвредност според средниот курс од Народна банка на Република Македонија на датумот на уплата, кој износ претставува закупнина за првите пет години, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.

По истекот на првите пет години, сметано од датумот на склучување на Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 2 на оваа одлука се плаќа за секоја година однапред, најдоцна на истиот датум на кој е склучен Договорот за долготраен закуп на градежното земјиште, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9589/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5485.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миене и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1
2.	Машина за автоматско миене и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

5486.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ.НАУМ ОХРИДСКИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миене и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1
2.	Машина за автоматско миене и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника по хируршки болести „Св.Наум Охридски“ - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9599/2
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5487.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА, ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миене и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9599/3
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5488.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миене и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детска хирургија - СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детска хирургија - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9599/4
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5489.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миене и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за неврохирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/5
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5490.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република, Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/6
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5491.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за урологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за урологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/7
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5492.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА - УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа - Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/8
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5493.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1
2.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/9
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5494.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1
2.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/10
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5495.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1
2.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Тетово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/11
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5496.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА – ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1
2.	Машина за автоматско миење и дезинфекција на хируршки инструменти	Steelco DS600/1	Стилио	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9599/12
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5497.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - СТРУМИЦА.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - СТРУМИЦА, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 - 9599/13
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5498.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - КУМАНОВО.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - КУМАНОВО, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42 - 9599/14
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5499.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – БЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница – БЕЛЕС.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница – БЕЛЕС, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42 - 9599/15
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5500.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Машина за автоматско миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	ETD4 Basic PAA	Олимпус Матачна	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – СКОПЈЕ.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија – СКОПЈЕ, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр.42 - 9599/16
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5501.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижните ствари кои се наоѓаат во склоп на Спортско-рекреативниот центар „Крушино” во Кичево, КП бр. 5069, КО Кичево - вон г.р., и тоа:

- зграда 3, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр, намена на посебен дел П, површина 64 м²,
- зграда 4, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр, намена на посебен дел П, површина 36 м²;
- зграда 5 влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр, намена на посебен дел П, површина 22 м²;
- зграда 6, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр, намена на посебен дел П, површина 7 м²;
- зграда 7, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр, намена на посебен дел П, површина 14 м² и
- зграда 8, влез 1, намена на зграда А5-4, кат пр, намена на посебен дел П, површина 10 м²,

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9615/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5502.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Р.бр.	Инв.бр.	Назив	Вредност
1	137843	Столица Ергоном 3-п	3,056
2	137037	Столица лифтомат Ергоном 2	2,836
3	133039	Столица секретар/Микс-84	1,030
4	134685	Столица секретар/Микс-84	1,030
5	133151	Работна столица со раконаслон	2,513
6	133238	Столица секретар/Микс-84	1,030
7	133150	Работна столица со раконаслон	2,513
8	135216	Лифтомат столица Микс	1,718
9	134945	Столица лифтомат секрет.Микс	1,526
10	133152	Работна столица со раконаслон	2,513
11	137616	Столица на тркалца	1,947
12	134312	Лифтомат столица	2,086
13	138541	Столица Ергоном 3-п	3,056
14	133955	Работна столица Лондра	2,484
15	133763	Столица лифтомат секрет.Микс	1,526
16	133404	Работна столица лифтомат штоф	2,782
17	133554	Лифтомат секрет.столица Микс-84	1,147
18	137832	Столица на тркалца	1,947
19	013676	Работна столица	0
20	013656	Работна столица	0
21	011043	Работна столица	0
22	013677	Работна столица	0
23	016966	Работна столица	0
24	013664	Работна столица	0
25	013678	Работна столица	0
26	011046	Работна столица	0
27	013661	Работна столица	0
28	035760	Работна столица	0
29	013672	Работна столица	0
30	013658	Работна столица	0
31	134165	Работно биро 136/80	3,420
32	134111	Работно биро 136/80	2,866
33	134185	Работно биро	4,746
34	134119	Работно биро 136/80	2,866
35	134017	Работно биро 136/80	3,562
36	133953	Работно биро 136/80	4,746
37	133788	Работна маса 130/70/72	3,178
38	134031	Работна маса 130/70/72	5,077
39	133764	Работна маса 130/70/72	3,178
40	133760	Работна маса 130/70/72	3,178
41	133817	Конференциска маса 120/80/75	4,113
42	133982	Работно биро 140/80/72	3,420
43	134225	Работно биро 140/80/72	3,420
44	133862	Работно биро 140/80/72	3,420
45	134393	Работно биро	6,204
		Вкупно :	94,134

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9656/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5503.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/07, 35/11, 166/12, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр.68/2014), во членот 1, точката 6, се брише.

Точката 7, која станува точка 6, се менува и гласи:

„6 Патничко моторно возило

M1 ПАТНИЧКО

Марка - LANCIA

Рег.број - SK 851 MU

Број на шасија - ZLA83800002090976

Тип на мотор - 838A8000

Идентифик. број на моторот -1197247

Год. на производство - 1998

Сила на на моторот во KW -100

Зафатнина на мотор во см3 - 2387

Вид на гориво - DIZEL,

Комерцијална ознака - KAPPA 2.4 TD

Маса на празно возилото (kg) -1560

Број на седишта - 5

Облик и намена на каросеријата - АВ – ВОЗИЛА
СО ПОДВИЖНИ ЗАДНИ ВРАТИ

Боја на возилото – Металик Сива / 7Н."

Точката 8 станува точка 7.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9657/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5504.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Вид на возило: N1-TOVARNO

Марка: VOLKSWAGEN

Тип: TRANSPORTE

Број на мотор: CS164953

Број на шасија: WV2ZZZ5ZEN108459

Раб.зафатнина (ccm): 1984

Снага на мотор: 37

Носивост: 1.15

Рег.број на возилото: SK-750-KB

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Град Скопје, а за потребите на ЈУ Музеј на Град Скопје – Скопје.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со градоначалникот на Град Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9658/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5505.

Врз основа на член 54 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Вид на возило: ПАТНИЧКО

Марка: VOLKSWAGEN

Тип: PASSAT 1.6

Број на мотор: AHL 148592

Број на шасија: WVWZZZ3BZWP466872

Година на производство: 1998
Раб.зафатнина (см3): 1595
Снага на мотор: 74
Маса на празно возило во кг: 1306
Места за седење: 5
Рег.ознака на возилото: SK-377-VN
Боја на каросеријата: 20 ЦРНА

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење на три години, без надомест, на Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за животна средина и просторно планирање, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9659/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5506.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ("Службен весник на Република Македонија" бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар-објект во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите, кој се наоѓа на КП бр.5311/2 за КО Гостивар 2 и тоа:

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 3; кат ПО; број на посебен дел од зграда 1; намена на посебниот дел од зграда П; со внатрешна површина од 98 м2;
- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 3; кат ПО; број на посебен дел од зграда 1; намена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна површина од 13 м2;
- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 5; кат ПР; број на посебен дел од зграда 2; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 111 м2;
- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 5; кат ПР; број на посебен дел од зграда 2; намена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна површина од 16 м2;
- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 5; кат ПР; број на посебен дел од зграда 2; намена на посебниот дел од зграда ПП; со внатрешна површина од 23 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 1; број на посебен дел од зграда 3; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 125 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 1; број на посебен дел од зграда 3; намена на посебниот дел од зграда ХС; со внатрешна површина од 9 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 1; број на посебен дел од зграда 3; намена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна површина од 19 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 2; број на посебен дел од зграда 4; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 130 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 2; број на посебен дел од зграда 4; намена на посебниот дел од зграда ХС; со внатрешна површина од 9 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 2; број на посебен дел од зграда 4; намена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна површина од 13 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 3; број на посебен дел од зграда 5; намена на посебниот дел од зграда ДП; со внатрешна површина од 141 м2;

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 3; број на посебен дел од зграда 5; намена на посебниот дел од зграда ХС; со внатрешна површина од 9 м2 и

- број на зграда 1; намена на зграда и друг објект Б4-10; влез 4; кат 3; број на посебен дел од зграда 5; намена на посебниот дел од зграда Х; со внатрешна површина од 4 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9724/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5507.

Врз основа на член 54 став 5 од Законот за безбедност на храна („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА-МЛЕЧНА ХРАНА ЗА ДОЕНЧИЊА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за посебните барања за безбедност на храната за посебна нутритивна употреба-млечна храна за доенчиња, бр.02-1359/5 од 5.08.2014 година и 08-4249/6 од 14.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9776/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5508.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

1. Вид на возило: Н1-ТОВАРНО

ЕМВ: 4097157

Марка: FIAT

Комерцијална ознака: 223 DOBLO CARGO

Идентиф.број на возило: ZFA22300005724650

Година на производство: 2010

Облик и намена на каросерија: ББ-ФУРГОН

Зафатнина на мотор: 1248

Сила на мотор: 55

Идентификационен број на мотор: 199A20003489056

Регистарска ознака: SK 238-UU

Вид на гориво: ДИЗЕЛ

Маса на возилото: 1320

Боја на возило: БЕЛА/ 01

2. Вид на возило: Н1-ТОВАРНО

ЕМВ: 4097157

Марка: VOLKSWAGEN

Комерцијална ознака: CADDY

Идентиф.број на возило: WV2ZZZ2KZ9X026888

Година на производство: 2008

Облик и намена на каросерија: ББ-ФУРГОН

Зафатнина на мотор: 1896

Сила на мотор: 55

Идентификационен број на мотор: 035483

Регистарска ознака: SK 785-SI

Вид на гориво: ДИЗЕЛ

Маса на возилото: 1484

Боја на возило: БЕЛА/ 01

3. Вид на возило: Н1-ТОВАРНО

ЕМВ: 4097157

Марка: SKODA

Комерцијална ознака: 5J PRAKTIK

Идентиф.број на возило: TMBTCSB5J795028766

Година на производство: 2009

Облик и намена на каросерија: ББ-ФУРГОН

Зафатнина на мотор: 1390

Сила на мотор: 63

Идентификационен број на мотор: 232133

Регистарска ознака: SK 284-TA

Маса на возилото: 1185

Боја на возило: БЕЛА/ 01

4. Вид на возило: М1-ПАТНИЧКО

ЕМВ: 4097157

Марка: FIAT

Комерцијална ознака: 192 STILO

Идентиф.број на возило: ZFA19200000299922

Година на производство: 2003

Облик и намена на каросерија: АБ-ВОЗИЛА СО ПОДВИЖНИ ЗАДНИ ВРАТИ

Зафатнина на мотор: 1910

Сила на мотор: 59

Вид на гориво: ДИЗЕЛ

Идентификационен број на мотор: 3573771

Регистарска ознака: SK 391-OC

Маса на возилото: 1500

Боја на возило: МЕТ. ПЛАВА/99

5. Вид на возило: М1-ПАТНИЧКО

ЕМВ: 4097157

Марка: FIAT

Комерцијална ознака: PUNTO 1.2

Идентиф.број на возило: ZFA 18800000769932

Година на производство: 2004

Облик и намена на каросерија: АБ-ВОЗИЛА СО ПОДВИЖНИ ЗАДНИ ВРАТИ

Зафатнина на мотор: 1242

Сила на мотор: 44

Идентификационен број на мотор: 2527584

Регистарска ознака: SK-026-OK

Маса на возилото: 1043

Боја на возило: ТЕМНО ЦРВЕНА/75

6. Вид на возило: М1-ПАТНИЧКО

ЕМВ: 4097157

Марка: VOLKSWAGEN

Тип: POLO

Комерцијална ознака: 1.2 TRENDLINE

Идентиф.број на возилото: WVWZZZ9NZ7Y036011

Година на производство: 2006

Облик и намена на каросерија: АА-ЛИМУЗИНА

Зафатнина на мотор: 1198

Сила на мотор: 40

Вид на гориво: БЕНЗИН

Идентификационен број на мотор: 177405

Регистарска ознака: SK 017-PR

Маса на возилото: 1068

Боја на возило: БЕЛА/ 01

7. Вид на возило: М1-ПАТНИЧКО

ЕМВ: 4097157

Марка: VOLKSWAGEN

Комерцијална ознака: 9N POLO

Идентиф.број на возилото: WVWZZZ9NZ7Y035344

Година на производство: 2006

Облик и намена на каросерија: АА-ЛИМУЗИНА

Зафатнина на мотор: 1198

Сила на мотор: 40

Вид на гориво: БЕНЗИН

Идентификационен број на мотор: 177985

Регистарска ознака: SK 019-PR

Маса на возилото: 1198

Боја на возило: БЕЛА/ 01

8. Вид на возило: М1-ПАТНИЧКО

ЕМВ: 4097157

Марка: VOLKSWAGEN

Комерцијална ознака: 9N POLO

Идентиф.број на возилото: WVWZZZ9NZ7Y073016

Година на производство: 2006

Облик и намена на каросерија: АА-ЛИМУЗИНА

Зафатнина на мотор: 1198

Сила на мотор: 40

Вид на гориво: БЕНЗИН

Идентификационен број на мотор: 182289

Регистарска ознака: SK 953-PU

Маса на возилото: 1225

Боја на возило: БЕЛА-/ 01

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со министерот за внатрешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9660/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5509.

Врз основа на член 12 став 4 алинеја 1 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ БР. 09-127/1 ОД 20.1.2014 ГОДИНА, СКЛУЧЕН СО ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА ИСТЕМ МЕДИКАЛ ДОО ИЛИНДЕН, КАКО ЗАКУПОПРИМАЧ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони еднострано да го раскине Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.09-127/1 од 20.01.2014 година, склучен со Друштвото за производство и трговија Истем Медикал ДОО Илинден како закупопримач.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9995/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5510.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНИ

Член 1

Во Одлуката за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на општини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/12), во членот 2

во табелата во редот 3 во колоната „количина на столчиња“ бројот „200“ се заменува со бројот „400“, а редот 13 се брише.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10012/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5511.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) и член 58 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПРОЕКТИРАЊЕ, ИЗГРАДБА И УПРАВУВАЊЕ СО РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ЦВРСТ ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за доделување на концесија за финансирање, проектирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад во Југоисточна Македонија, започната согласно Јавниот повик за доставување на барања за учество во Конкурентен дијалог бр. 1, објавен во „Службен весник на Европска Унија“ со бр. ОЈЕУ S74 16/04/2010 111051-2010-EN и Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за финансирање, проектирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад во Југоисточна Македонија бр.51-287/1 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2010), поради отпаѓање на потребата од спроведување на постапката како резултат на околности кои не биле познати, ниту можеле да бидат познати во моментот на донесување на одлуката за започнување на постапката.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за започнување на постапката за доделување на концесија за финансирање, проектирање, изградба и управување со регионална депонија за комунален цврст отпад во Југоисточна Македонија бр. 51-287/1 од 11.02.2010 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2010).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10055/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5512.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14 и 115/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за планскиот опфат за урбанистичко планска документација за автокамп „АС“ во Општина Струга.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10096/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5513.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-5197/4 од 18.11.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10159/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5514.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09-5255/3 од 18.11.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10159/2
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5515.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за внатрешни работи бр. 09 – 5256/3 од 18.11.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10159/3
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

5516.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2012, 131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 25.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ-ГРАДЕЖНО ЗЕМ-
ЛИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. Дел од КП.бр.949/6 КО Охрид 4 со површина од 37м2, евидентирана во Имотен лист бр.101733, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1062/2014 од 04.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

2. Дел од КП.бр.986/2 КО Песочан со површина од 949м2, евидентирана во Имотен лист бр.4, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2350/2014 од 09.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП.бр.1130/15 КО Песочан со површина од 939м2 и дел од КП.бр.1130/18 КО Песочан со површина од 866м2, евидентирани во Имотен лист бр.18,

27. Дел од КП.бр.269/1 КО Арбиново со површина од 2м2, евидентирана во Имотен лист бр.42, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2278/2014 од 24.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

28. Дел од КП.бр.4339/1 КО Мешеишта со површина од 211м2, евидентирана во Имотен лист бр.1678, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1319/2014 од 10.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

29. Дел од КП.бр.384/1 КО Мешеишта со површина од 984м2, евидентирана во Имотен лист бр.1670, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2293/2014 од 04.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

30. Дел од КП.бр.1852 КО Ботун со површина од 830м2, евидентирана во Имотен лист бр.30, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-843/2014 од 06.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

31. Дел од КП.бр.833/1 КО Горенци со површина од 24м2, евидентирана во Имотен лист бр.440, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-316/2014-2 од 06.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

32. Дел од КП.бр.897 КО Оровник со површина од 49м2, евидентирана во Имотен лист бр.1356, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1771/2014-2 од 27.08.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

33. Дел од КП.бр.957/3 КО Охрид 4 со површина од 45м2, евидентирана во Имотен лист бр.90706, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-992/2014 од 04.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

34. Дел од КП.бр.83/1 КО Горенци со површина од 506м2, евидентирана во Имотен лист бр.265, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2140/2014 од 01.09.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

35. Дел од КП.бр.509/1 КО Арбиново со површина од 240м2, евидентирана во Имотен лист бр.323, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2279/2014 од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

36. Дел од КП.бр.937/2 КО Охрид 4 со површина од 2.323м2, евидентирана во Имотен лист бр.101750, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1012/2014 од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

37. Дел од КП.бр.1328/2 КО Песочани со површина од 92м2, дел од КП.бр.1142/1 КО Песочани со површина од 213м2, дел од КП.бр.1143/2 КО Песочани со површина од 157м2, дел од КП.бр.947/2 КО Песочани со површина од 1.361м2 и дел од КП.бр.84/2 КО Песочани со површина од 223м2, евидентирани во Имотен лист бр.7, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-39/2014-2 од 16.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

38. Дел од КП.бр.868/3 КО Оровник со површина од 248м2, евидентирана во Имотен лист бр.644, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-547/2014 од

27.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

39. Дел од КП.бр.830/2 КО Охрид 4 со површина од 753м2, евидентирана во Имотен лист бр.101745, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1016/2014 од 14.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

40. Дел од КП.бр.1100/2 КО Мешеишта со површина од 894м2, евидентирана во Имотен лист бр.1631, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1338/2014 од 21.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

41. Дел од КП.бр.486/3 КО Горенци со површина од 124м2 и дел од КП.бр.485/1 КО Горенци со површина од 265м2, евидентирани во Имотен лист бр.495 согласно Решение за експропријација УП.бр.26-383/2014 од 10.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

42. Дел од КП.бр.949/7 КО Охрид 4 со површина од 16м2, евидентирана во Имотен лист бр.101740, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-986/2014 од 03.09.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

43. Дел од КП.бр.2472 КО Сливово со површина од 34м2, евидентирана во Имотен лист бр.250, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2040/2014 од 24.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

44. Дел од КП.бр.216/4 КО Требеништа со површина од 126м2, евидентирана во Имотен лист бр.778, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2403/2014 од 27.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

45. Дел од КП.бр.430/1 КО Оровник со површина од 140м2, евидентирана во Имотен лист бр.1243, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1586/2014-2 од 08.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

46. Дел од КП.бр.83 КО Ботун со површина од 50м2, евидентирана во Имотен лист бр.11028, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-716/2014 од 22.05.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

47. Дел од КП.бр.880/1 КО Оровник со површина од 192м2, евидентирана во Имотен лист бр.1044, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1592/2014 од 16.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

48. Дел од КП.бр.702/1 КО Оровник со површина од 756м2, евидентирана во Имотен лист бр.1354, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2406/2014 од 04.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид - за изградба на Автопатот „Кичево- Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10380/1
25 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5517.

Врз основа на член 34 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците – Скопје бр. 0201-254/2 од 28.10.2014 година, со која за директор на Институтот е избран д-р Скендер Асани, научен соработник, досегашен в.д. директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-9370/3 25 ноември 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

5518.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012 и 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014 и 132/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје се именува Александар Митов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-10411/1 25 ноември 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

5519.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ЈАЗИЦИТЕ НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

1. За директор на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците, орган во состав на Министерството за образование и наука, се именува Реџепали Чупи, досегашен в.д. директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-10412/1 25 ноември 2014 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

5520.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП „СТРЕЖЕВО“-БИТОЛА

1. Димитар Диковски се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие „Стрежево“-Битола се именува Васка Арсовска-Цветаноски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-10413/1 Претседател на Владата
25 ноември 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

5521.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 25 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ
ШУМИ,-П.О. СКОПЈЕ

1. Жан Дрвошанов се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,-П.О. Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,-П.О. Скопје се именува Марија Арсова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-10414/1 Претседател на Владата
25 ноември 2014 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ

5522.

Врз основа на член 59-е став (4) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/ 11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14 и 149/14), министерот за транспорт и врски, донесе

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА
АДМИНИСТРАТОРОТ ВО ИНФОРМАЦИСКИОТ
СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на постапување на администраторот во информацискиот систем е-одобрение за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/14) во членот 7 став (1) зборовите: “ а сеуште од страна на барателот не е прикачен доказ за платен надоместок за уредување на градежно земјиште“ се заменуваат со зборовите: “а сеуште не е донесен управен акт.“

Член 2

По членот 15 се додава нов член 15-а кој гласи:

„Член 15-а

(1) Во информацискиот систем е-одобрение за градење може да се постапи доколку по поднесена жалба против управен акт, надлежниот второстепен орган го поништил првостепеното решение и треба сам да ја реши работата.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член, во барањето за постапување во информацискиот систем е-одобрение за градење, треба да се наведе кои делови од постапката треба да се спроведат и во која фаза да се врати предметот, а администраторот преку информацискиот систем го враќа предметот во фазата која е наведена во барањето.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 01-16540/1 Министер
25 ноември 2014 година за транспорт и врски,
Скопје **Миле Јанакиески**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

5523.

Врз основа на член 25 став (8) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/14), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, КАКО И НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ, НА МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ И НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТВРДАТА ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ И НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПОЛНЕЊЕ И ПРАЗНЕЊЕ НА МОБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ И НА БЕНЗИНСКИ СТАНИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и потребната документација, како и начинот на доставувањето на барањето за регистрација на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни контејнери и на бензински станици, формата и содржината на потврдата за упис во Регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на бензински станици, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на бензински станици.

Член 2

(1) Барањето за регистрација на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни контејнери и на бензински станици (во понатамошниот текст: Барање за регистрација), операторот на инсталацијата за складирање, на инсталацијата за полнење и празнење на мобилни контејнери и на бензински станици го доставува до Управата за животна средина на образец во електронска и/или пишана форма заедно со потребната документација.

(2) Барањето се печати на бела хартија во А4 формат.

(3) Формата и содржината Барањето се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Во прилог на Барањето за регистрација, операторот на постојна инсталација, мобилен контејнер и/или бензински станици треба да ја достави следната документација:

- потврда дека е пуштена во употреба инсталацијата, односно бензинската станица;

- решение со кое е одобрена оценката на влијанието врз животната средина согласно Законот за животна средина и

- потврда за регистрација на мобилниот контејнер (копија од сообраќајна дозвола – само кога се врши регистрација на мобилен контејнер).

(2) Во прилог на Барањето за регистрација, операторот на нова инсталација, мобилен контејнер и/или бензински станици треба да ја достави следната документација:

- решение со кое се одобрува започнувањето со работа на инсталацијата, односно бензинската станица и

- потврда за регистрација на мобилниот контејнер (копија од сообраќајна дозвола - само кога се врши регистрација на мобилен контејнер).

Член 4

(1) Во Регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење на мобилни контејнери и на бензински станици (во понатамошниот текст: Регистар) се внесува регистарски број на пристигнатите барања кој е комбиниран број од датум на уписот и редниот број на уписот.

(2) Во случај на промена на податоците доставени при регистрацијата кои се внесени во Регистарот, регистарскиот број се задржува при што на крајот се додава коса црта и се наведува редниот број на бараната промена.

(3) Секоја промена на податоците се запишува во Регистарот со денот на приемот на барањето за промена на податоците за регистрација.

(4) Регистарот се води во електронска форма.

(5) Формата и содржината на Регистарот се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Врз основа на извршениот упис во Регистарот се издава Потврда за упис во Регистарот.

(2) Потврдата од став (1) на овој член се издава на хартија во бела боја во А4 формат.

(3) Формата и содржината на Потврдата од став (1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-10504/1
17 октомври 2014 година
Скопје

Министер за животна средина и
просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Прилог 1

До
Министерство за животна средина и просторно планирање - Управа за животна средина, Скопје

БАРАЊЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни контејнери и бензински станици

1.	Назив на операторот	
2.	Дејност	
3.	Единствен број на деловниот субјект	
4.	Даночен број на операторот	
5.	Адреса	
5.1	Поштенски број и седиште, улица и број	
5.2	Телефонски број	
5.3	Веб адреса	
6.	Лице за контакт – име и презиме, адреса	
6.1	Телефон	
6.2	Електронска пошта	
6.3	Единствен број на деловниот субјект - операторот	
7.	Назив на сопственикот*	
7.1	Дејност на сопственикот	
7.2	Единствен број на деловниот субјект на сопственикот	
7.3	Даночен број на сопственикот	
7.4	Адреса на сопственикот	
7.5	Поштенски број и седиште, улица и број	
7.6	Телефонски број	
7.7	Веб адреса	
8.	Лице за контакт – име и презиме, адреса	
8.1	Телефон	
8.2	Електронска пошта	
9	Единствен број на деловниот субјект - операторот	

10	Назив на инсталацијата	Вид на инсталацијата	Предвиден капацитет на инсталацијата	Адреса каде е лоцирана инсталацијата	Датум на отпочнување со работа на инсталацијата
11	Назив на бензинската станица	Вид на бензинската станица	Број на пумпи инсталирани во станицата и просечен годишен промет од последните три години	Адреса каде е лоцирана бензинската станица	Датум на отпочнување на работа на бензинската станица
12	Тип на мобилниот контејнер ⁽¹⁾	Број на мобилни контејнери ⁽²⁾	Вид на мобилен контејнер (долно и горни полнење) ⁽³⁾	Капацитет за складирање ⁽⁴⁾	Просечна старост на мобилните контејнери
13	Информации за начинот на кој операторот ги исполнува, или ќе ги исполни обврските што произлегуваат од Законот:				
14	Барањето електронски да се достави на следната адреса: infoeco@moerpp.gov.mk				

Изјава од овластеното лице:

Изјавувам дека приложените информации за регистрација се вистинити.

Место и датум на поднесување

М. П

Име и презиме и потпис

Објаснување :

1. Се наведува марката на мобилниот контејнер. За секоја посебна марка се додава нов ред
2. Се наведува бројот на мобилни контејнери од секоја марка со која располага операторот
3. Се наведува дали мобилниот контејнер е со долно или горно полнење. Секој вид се наведува во посебен ред
4. Се наведува капацитетот на складирање и бројот на мобилните контејнери кои имаат ист капацитет. Пр. 20 t x 6 мобилни контејнери)

Доколку просторот на образецот не е доволен, дополнителните податоци можат да се додадат во прилог или да се додаде нов ред.


Прилог 2

РЕГИСТАР
на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни
контејнери и на бензински станициРеден број

1.	Назив на правното/физичкото лице	
2.	Адреса и седиште	
3.	Регистарски број на правното/физичкото лице	
4.	Датум на упис во регистарот	
5.	Вид на инсталација, мобилни контејнери и бензински станици	
6.	Број на мобилни контејнери	
7.	Постојана или нова инсталација, мобилни контејнери и бензинска станица	
8.	Датум на промени на податоците во Регистарот	
9.	Датум на бришење од Регистарот	
10.	Забелешка	

Прилог 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Управа за животна средина

Врз основа на член 25 ставови (6) и (10) од Законот за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при користење на бензини, министерот за животна средина и просторно планирање издава

ПОТВРДА

за упис во Регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни контејнери и на бензински станици

Инсталацијата за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни контејнери и бензински станици (се запишува само потребното) е/се упишана со регистарски број _____ во Регистарот на инсталации за складирање, инсталации за полнење и празнење, на мобилни контејнери и на бензински станици, која _____ е/се управувана/и од _____ операторот

(назив и адреса на седиштето на операторот)

Инсталацијата за складирање, за полнење и празнење на бензин, и бензинската станица се наоѓа на _____.

(адреса само за инсталации и бензински станици)

(се запишува само кога потврдата се однесува на инсталација или бензинска станица)

На операторот се упишани _____ мобилни контејнери.
(број)

(се запишува само кога потврдата се однесува на мобилни контејнери)

Место и датум на издавање

М.П.

Име и презиме, и потпис и звање на овластеното лице

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5524.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 55/2011, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14 и 167/14), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14 и 130/14), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 32,680
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 34,162
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 34,381
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 33,832
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 24,867

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 70,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 71,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 60,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 48,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 30,866

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката “г” и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	69,50	69,00	68,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	71,00	70,50	70,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	59,50	59,00	58,50
ЕЛ-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	48,00	47,50	47,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890

б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 0,300
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 0,300
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини - ЕУРОСУПЕР БС - 95 - ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит до 21,972 до 21,761
б) Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит до 12,437
в) Масло за горење - екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	ден/лит до 3,230
г) Мазут - М-1 НС	ден/кг до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 2.12.2014 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02 – 2633/1
1 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5525.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13 и 41/14) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги АКСПО МК ДООЕЛ Скопје, за менување на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на ден 26.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија издадена со Одлука бр. 02-2203//1 од 30.09.2009 година, („Службен весник на РМ“ бр. 120/2009) на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕГЛ ДООЕЛ Скопје, се менува.

2. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-13/14
26 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија и услуги АКСПО МК ДООЕЛ Скопје, ул. „Карпошово Востание“ бр. 4/2-3, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на менување на лиценцата:
26.11.2014 година

4. Датум до кога важи лиценцата:
26.11.2024 година

5. Евидентен број на издадената/изменетата лиценца:
ЕЕ - 37.10.1/09/2/14

6. Број на деловниот субјект – 6480725

7. Единствен даночен број - 4057009501904

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила

за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електрична енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да до-ставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- испорачани количини на електрична енергија - квартално, но одвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 – Извештај за испорачани количини на електрична енергија
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								

5526.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 4, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр.16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014 и 151/2014), член 11 и член 15, став 3 од Тарифниот систем за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи („Службен весник на РМ“ бр.94/2005, 43/2010, 9/12 и 13/12), постапувајќи по барањето на Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, за определување на продажна цена на природен гас за тарифни потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас во ТИРЗ – Скопје, за месец ноември 2014 година, на седницата одржана на 28 ноември 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПРИРОДЕН ГАС ЗА ТАРИФНИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА СИСТЕМОТ ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРИРОДЕН ГАС ВО ТЕХНОЛОШКО-ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА-СКОПЈЕ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА

Член 1

1. На Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони (ДТИРЗ) – Скопје, како вршител на енергетските дејности дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, продажната цена на природниот гас за месец ноември 2014 година, се утврдува да изнесува 29,1151 ден/nm³.

2. Во продажната цена на природниот гас од став 1 на овој член, содржани се:

2.1 Трошоци за набавка на природниот гас за месец ноември 2014 година, во износ од 24,4692 ден/nm³ и цена за услугата снабдување на тарифните потрошувачи непосредно приклучени на системот за пренос на природен гас, во износ од 0,2958 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец ноември 2014 година („Службен весник“ бр. 174/14);

2.2 Цената за услугата пренос и управување со системот за пренос на природен гас, во износ од 1,4642 ден/nm³, утврдени со Одлуката за определување продажна цена на природен гас за месец ноември 2014 година („Службен весник“ бр. 174/14);

2.3 Цената за вршење на дејностите дистрибуција на природен гас, управување со системот за дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас, во износ од 2,8859 ден/nm³, утврдени со Одлуката за одобрување на тарифа за вршење на дејноста дистрибуција на природен гас и снабдување со природен гас на тарифните потрошувачи приклучени на системот за дистрибуција на природен гас („Службен весник на РМ“ бр. 185/13).

3. Цената од член 1, точка 1 од оваа Одлука, е пресметана без данок на додадена вредност.

Член 2

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-255/14
28 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5527.

Врз основа на член 22 став 1 точка 9 и член 28 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на ден 27 ноември 2014 година, донесе

**ПРАВИЛА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛА ЗА СНАБДУВАЊЕ ВО КРАЕН СЛУЧАЈ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

Член 1

(1) Во Правилата за снабдување во краен случај со електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/12 и 91/13), членот 49 се менува и гласи:

„(1) Овие Правила влегуваат во сила со денот на објавување во Службен весник на Република Македонија а ќе се применуваат од 1 јули 2016 година “.

Член 2

(1) Овие Правила за изменување и дополнување на Правилата за снабдување во краен случај со електрична енергија влегуваат во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-2608/1
27 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5528.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 25 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на ден 27.11.2014 година, донесе

**ТАРИФЕН СИСТЕМ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА МАЛИ ПОТРОШУВАЧИ ПРИКЛУЧЕНИ НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ ВО СОПСТВЕНОСТ НА АД ЕЛЕМ – СКОПЈЕ**

Член 1

(1) Во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/14), по членот 24, се додава нов член 25 кој гласи:

„(1) Одредбите од овој Тарифен систем ќе се применуваат и за тарифните потрошувачи што ќе се снабдуваат од снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи, а до 30 јуни 2020 година регулираниот максимален приход за снабдувачот за тарифни потрошувачи ќе се определува според Правилникот за цени на електрична енергија за тарифни потрошувачи.

(2) Малите потрошувачи во зависност од годишната потрошувачка на електрична енергија се тарифни потрошувачи со следнава временска динамика:

1) до 30 јуни 2016 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2015 година над 1000 MWh,

2) до 30 јуни 2017 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2016 година над 500 MWh,;

3) до 30 јуни 2018 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2017 година над 100 MWh,;

4) до 30 јуни 2019 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2018 година над 25 MWh, и

5) до 30 јуни 2020 година, домаќинствата и сите останати мали потрошувачи на електрична енергија“.

(2) Членот 25 станува член 26.

Член 2

(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на мали потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем во сопственост на АД ЕЛЕМ – Скопје влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-2606/1

27 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

5529.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 25 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на ден 27.11.2014 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДОМАЌИНСТВА И МАЛИ ПОТРОШУВАЧИ

Член 1

(1) Во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/14), членот 25 се менува и гласи:

„(1) Одредбите од овој Тарифен систем ќе се применуваат и за тарифните потрошувачи што ќе се снабдуваат од снабдувачот на електрична енергија за тарифни потрошувачи, а до 30 јуни 2020 година регулаторниот максимален приход за снабдувачот за тарифни потрошувачи ќе се определува според Правилникот за цени на електрична енергија за тарифни потрошувачи.

(2) Малите потрошувачи во зависност од годишната потрошувачка на електрична енергија и домаќинствата се тарифни потрошувачи со следнава временска динамика:

1) до 30 јуни 2016 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2015 година над 1000 MWh,

2) до 30 јуни 2017 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2016 година над 500 MWh,

3) до 30 јуни 2018 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2017 година над 100 MWh,

4) до 30 јуни 2019 година, мали потрошувачи со потрошувачка на електрична енергија во 2018 година над 25 MWh, и

5) до 30 јуни 2020 година, домаќинствата и сите останати мали потрошувачи на електрична енергија.“

Член 2

(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 01-2607/1

27 ноември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

5530.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Радовиш“, на ден 20.10.2014 година ги донесе, следните

П Р А В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “РАДОВИШ“

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Радовиш“, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ “Радовиш“ за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ “Радовиш“, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ “Радовиш“ за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрието добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Радовиш“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Радовиш“, кој претставува составен дел на Договорот за

вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот за технолошки индустриски развојни зони, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;

- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;

- обезбедување на границите на зоната;

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ "Радовиш", во согласност со Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Радовиш" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Радовиш".

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот - корисник ќе ги изгради сите потребни временни влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитиуваат сите локации, земјиштето, пастиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 од овој член по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела / износ:

- 2.500м ² или помалку	МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м ² до 5.000 м ²	МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м ² до 10.000 м ²	МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м ² и повеќе	МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела / износ:

За сите големина МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материјали;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

3. Во ТИРЗ “Радовиш“ корисникот може да врши и:

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната;

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона “Радовиш“ не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозив;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/3
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5531.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Берово“, на ден 20.10.2014 година ги донесе, следните

П Р А В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “БЕРОВО“

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Берово“, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ “Берово“ за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ "Берово", објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ "Берово" за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закупувачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Берово" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Берово", кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот за технолошки индустриски развојни зони, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;

- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;

- обезбедување на границите на зоната;

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ "Берово", во согласност со Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Берово" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Берово".

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура

на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни временни влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, патштатата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 од овој член по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела/износ:

- 2.500м ² или помалку	МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м ² до 5.000 м ²	МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м ² до 10.000 м ²	МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м ² и повеќе	МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела / износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и службени дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

3. Во ТИРЗ "Берово" корисникот може да врши и:

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона "Берово" не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;

- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со

мерилата и условите утврдени со закон и меѓународни-те конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/6
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5532.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Виница”, на ден 20.10.2014 година ги донесе, следните

П РА В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ВИНИЦА”

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Виница”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ “Виница” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ “Виница”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ “Виница” за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобреното добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Виница” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница”, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот за технолошки индустриски развојни зони, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;
- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;
- обезбедување на границите на зоната;
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;
- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ “Виница”, во согласност со Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Виница” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Виница”.

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот- корисник ќе ги изгради сите потребни временни влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, па-тиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настреш-

ници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 од овој член по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела/износ:

- 2.500м² или помалку МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м² до 5.000 м² МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м² до 10.000 м² МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м² и повеќе МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела/износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштитата на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна перада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожи ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и службени дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

2. Дејностите од став 1 на овој член се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупродуктите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

3. Во ТИРЗ "Виница" корисникот може да врши и:

- а) Складирање на стоки за свои потреби;
- б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона "Виница" не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфичирани, отпадни материји кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/9
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5533.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Струга”, на ден 20.10.2014 година ги донесе, следните

П Р А В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СТРУГА”

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Струга”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ “Струга” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ “Струга”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ “Струга” за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа за Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Струга” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга”, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот за технолошки индустриски развојни зони, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;

- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;

- обезбедување на границите на зоната;

- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;

- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ “Струга”, во согласност со Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Струга” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Струга”.

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот - корисник ќе ги изгради сите потребни времени влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 од овој член по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела/износ:

- 2.500м² или помалку МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м² до 5.000 м² МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м² до 10.000 м² МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м² и повеќе МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела / износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

3. Во ТИРЗ “Струга” корисникот може да врши и:

- а) Складирање на стоки за свои потреби;
- б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ
ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона “Струга” не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозив;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/12
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5534.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Струмица”, на ден 20.10.2014 година ги донесе, следните

ПРАВИЛА
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО
ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА
“СТРУМИЦА”

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Струмица”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ “Струмица” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ “Струмица”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ “Струмица” за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобреното добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закупувачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Струмица" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Струмица", кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот за технолошки индустриски развојни зони, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;
- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;
- обезбедување на границите на зоната;
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;
- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ "Струмица", во согласност со Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Струмица" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Струмица".

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот - корисник ќе ги изгради сите потребни времени влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, пастиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 од овој член по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела/износ:

- 2.500м² или помалку МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м² до 5.000 м² МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м² до 10.000 м² МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м² и повеќе МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела/износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЛНОСТИ

1. ДЕЛНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и службени дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

3. Во ТИРЗ "Струмица" корисникот може да врши и:

а) Складирање на стоки за свои потреби;

б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. ДЕЛНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона "Струмица" не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материи кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозив;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;

- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);

- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;

- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/15
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5535.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона "Гевгелија", на ден 20.10.2014 година ги донесе, следните

П РА В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНО- ЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА "ГЕВГЕЛИЈА"

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриска развојна зона "Гевгелија", се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ "Гевгелија" за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците - закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ "Гевгелија", објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ "Гевгелија" за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобрението добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Гевгелија" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Гевгелија", кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за техно-

лошки индустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот за технолошки индустриски развојни зони, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;
- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;
- обезбедување на границите на зоната;
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;
- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ "Гевгелија", во согласност со Тарифникот на основачот на ТИРЗ "Гевгелија" на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ "Гевгелија".

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и времен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот-корисник ќе ги изгради сите потребни временни влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, пастиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 од овој член по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела/износ:

- | | |
|--|--------------------------|
| - 2.500м ² или помалку | МКД 500.000,00 денари. |
| - 2.500м ² до 5.000 м ² | МКД 800.000,00 денари. |
| - 5.000м ² до 10.000 м ² | МКД 1.200.000,00 денари. |
| - 10.000 м ² и повеќе | МКД 1.500.000,00 денари. |

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела/износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштита на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна перада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

3. Во ТИРЗ “Гевгелија” корисникот може да врши и:

- а) Складирање на стоки за свои потреби;
- б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната;

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона “Гевгелија” не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материји кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правил-

никот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/18
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5536.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Прилеп”, на ден 20.10.2014 година ги донесе, следните

П Р А В И Л А ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ПРИЛЕП”

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овие правила за условите за користење на Технолошко индустриската развојна зона “Прилеп”, се одредуваат условите под кои се користи просторот на ТИРЗ “Прилеп” за вршење дејност од страна на корисниците како и кои дејности ќе се извршуваат во зоната, внатрешниот ред и мерките за заштита на животната средина и природата.

Член 2

Корисниците-закупувачи на простор на зоната се должни да работат согласно овие правила и законодавството на Република Македонија.

II. УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО ЗОНАТА

Член 3

Корисниците на ТИРЗ “Прилеп”, објектите и просторот во зоната ќе го користат согласно одредбите на одобрената планска документација за ТИРЗ “Прилеп” за градежната парцела согласно Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште.

1. ОГРАДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ УСЛУГИ

Член 4

1. Корисникот во рамките на својот урбанистички блок треба за секој поединечен простор да изврши внатрешно оградување на просторот на ТИРЗ. Секоја внатрешна изградена ограда треба да биде транспарентна, добро одржувана со поставување на обезбедување според одобреното добиено од основачот.

2. Пресметка на потрошената вода од страна на корисниците се врши преку инсталирани водомери, чие поставување е обврска и на трошок на корисникот.

3. Искористената вода, Корисникот треба редовно да ја плаќа согласно состојбата на инсталираните мерни инструменти, а по добивање на сметка.

4. Корисникот на зоната-потрошувач пред да ги испушти отпадните води во примарната канализациона мрежа (колекторите), треба да изврши третман, пречистување на истите во соодветни пречистителни станици, кои корисникот треба да ги изгради.

2. ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Член 5

1. Корисникот на зона е должен да му плаќа на Закуподавачот месечен надоместок согласно Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Прилеп”, кој претставува составен дел на Договорот за вршење дејност склучен помеѓу основачот и корисникот на зоната согласно член 33 од Законот за технолошки индустриски развојни зони и согласно член 34 од Законот за технолошки индустриски развојни зони, на име и по основ на:

- одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната;
- одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната;
- обезбедување на границите на зоната;
- 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби;
- други ненаведени услуги од заеднички интерес за нормално функционирање на зоната.

2. Корисникот на зоната месечниот надомест за одржување на инфраструктурата е должен да го плаќа од денот на добивање на владение врз парцелата во рамките на ТИРЗ “Прилеп”, во согласност со Тарифникот на основачот на ТИРЗ “Прилеп” на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ “Прилеп”.

3. ГРАДЕЖНИ ПРОЦЕДУРИ

Член 6

1. По регулирањето на закупот на просторот, закупувачот треба да добие согласност да ја отпочне изградбата пред завршување на основната инфраструктура на ТИРЗ. Закупувачот - корисник ќе го користи просторот според овие правила донесени од основачот, по инструкции на проект менаџерот одреден од основачот, како и според прописите за времен пристап и вре-

мен приклучок на основната инфраструктура и да обезбеди сигурност и безбедност во текот на изведбата и експлоатацијата. Закупувачот - корисник ќе ги изгради сите потребни времени влезови во просторот на локација и на начин одобрен од основачот, а по завршувањето на инфраструктурата во ТИРЗ, ќе ги отстрани времените влезови на начин прифатлив и усогласен со Основачот.

2. Рекогностицирање на земјиштето во просторот.

За изградба на стабилни и цврсти згради и други објекти, приземни или повеќекатни Закупувачот е должен, за своја сметка, да ангажира специјализирана инженерска фирма за рекогностицирање на земјиштето и изведба на детални геотехнички истражни работи, со цел добивање податоци за квалитетот и носивоста на земјиштето потребни за изготвување на проектната документација.

3. Закупувачот - корисник и изведувачот на градежните работи на закупувачот се должни да ги чуваат, одржуваат и заштитуваат сите локации, земјиштето, патиштата, тротоарите, оградите, парапетите, каблите и се друго што е изградено во ТИРЗ (згради, настрешници, мостови и други градби) при изведувањето градежни работи во закупената недвижност и веднаш да го поправат оштетеното.

4. За да се гарантира доследното извршување на обврските од точка 3 од овој член по потпишувањето на договорот за закуп на просторот, Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се должни да депонираат кај основачот парични средства или банкарска гаранција за да одговори на сите можни оштетувања на инфраструктурата, како и за трошоците за нивно санирање. Во зависност од големината на закупениот простор висината на депозитот или банкарската гаранција е во износ:

ЗА НОВА КОНСТРУКЦИЈА

Големина на парцела/износ:

- 2.500м² или помалку МКД 500.000,00 денари.
- 2.500м² до 5.000 м² МКД 800.000,00 денари.
- 5.000м² до 10.000 м² МКД 1.200.000,00 денари.
- 10.000 м² и повеќе МКД 1.500.000,00 денари.

ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА/ДОГРАДБА

Големина на парцела/износ:

За сите големини МКД 500.000,00 денари.

4.1. Депозитот или банкарската гаранција е во сила се додека Закупувачот не добие соодветен документ за употреба на објектот од надлежниот орган.

4.2. Закупувачот и неговиот главен изведувач треба да го одржуваат просторот во добра состојба во текот на целиот период на изведување градежни работи согласно следните правила:

а. Целокупниот градежен отпад и останатиот отпад за времетраење на градбата, треба да се отстранат од локацијата согласно важечките законски прописи од областа на заштитата на животната средина;

б. Сите транспортни возила треба да се опремени со заштитна церада за време на превозот за да се избегне можното растурање на отпадните материји;

в. Закупувачот и неговиот главен изведувач се должни сами да ја обезбедат дозволата за користење на соодветните депонии од ЈП за комунална хигиена пред да отпочнат со депонирање на отпадниот материјал;

г. Закупувачот и неговиот главен изведувач должни се да обезбедат правилно складирање на вкупно потребниот градежен материјал во соодветни простории од времен карактер, а за останатото треба да се координираат со основачот;

д. За време на работните и неработните часови закупувачот и неговиот изведувач се должни и одговорни да го почитуваат Законот за безбедност и здравје при работа.

ѓ. Закупувачот или изведувачот ангажиран од страна на Закупувачот се одговорни за цело времетраење на градбата да се грижат за материјалите, постројките и другата опрема што е потребна за изведување на работите.

е. На вработените не им е дозволено да живеат во просторот или било каде во ТИРЗ за време на градбата.

4. ОДВОДНУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА

Член 7

Сите површински води од закупеното земјиште треба да се собираат на локацијата и соодветно да се насочат и испуштат во атмосферската канализација или соодветните одводни објекти. Во никој случај површинските води не смеат да бидат насочени или испуштени кон соседните локации од Зоната или слободно испуштени кон сообраќајниците на Зоната. Корисникот е обврзан да изгради/постави собирна шахта за собирање на сите наталожени ситни честички и крупен материјал од неговата локација. Оваа собирна шахта Корисникот мора да ја постави во рамките на неговата парцела.

III. ДЕЈНОСТИ

1. ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 8

1. Во зоната се вршат производствени и услужни дејности, научно-истражувачки дејности, складирање, банкарски и други финансиски работи, работи на осигурување и реосигурување на имоти и лица и други работи исклучиво за потребите на работењето на зоните.

2. Дејностите од точка 1 на овој член се вршат под следните услови:

а) Потеклото и квалитетот на сировините, полупродуктите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат.

б) Работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната;

в) Корисникот на зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

3. Во ТИРЗ "Прилеп" корисникот може да врши и:

- а) Складирање на стоки за свои потреби;
- б) Промет на стоки и услуги за другите корисници во зоната.

2. ДЕЈНОСТИ КОИ НЕ СМЕАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Член 9

Во Технолошко индустриската развојна зона "Прилеп" не смее да се врши активност поврзана со:

1. Трговија на распаднати, расипани стоки, со истечен рок или инфилтрирани, отпадни материји кои ја загадуваат животната средина или кои не се за човечка и животинска употреба;

2. Радиоактивни материјали, освен оние кои се потребни за индустриски, медицински и научно-истражувачки цели, одобрени од надлежните органи на Република Македонија;

3. Дроги, хемиски и биолошки материјали, хемиски и биохемиски деривати, со исклучок на оние кои се употребуваат во индустриски, преработувачки, медицински и фармацевтски цели, според сертификати издадени од Министерството за здравство;

4. Оружје, муниција и експлозив, освен стопански експлозиви;

5. Производство и услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

6. Производство и услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната;

7. Производство и услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриска сопственост и

8. Производство и услуги кои произлегуваат од злоупотреба на одобренија, решенија, пресуди, дозволи, лиценци, права и концесии издадени од надлежен орган.

IV. ВНАТРЕШЕН РЕД ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА

Член 10

1. Влегувањето и излегувањето на вработените и други лица на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона е дозволено само со легитимација издадена од основачот.

2. Заради обезбедување контрола при влегувањето, движењето и излегувањето на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона, се издаваат легитимации кои можат да бидат за:

- вработените;
- надворешни лица (изведувачи на градежни и други работи за основачот или корисниците на Технолошко индустриската развојна зона);
- деловни партнери односно гости кои доаѓаат во посета во Технолошко индустриската развојна зона;
- моторни возила кои влегуваат во подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона;

3. Сите видови на легитимации ги издава Службата за обезбедување на Технолошко индустриската развојна зона во координација со царинскиот орган.

4. Товарните возила кои влегуваат односно излегуваат за истовар или утовар на подрачјето на Технолошко индустриската развојна зона го користат влезот односно излезот утврден во согласност со царинскиот орган.

5. За се што со овие правила не е предвидено во делот на внатрешниот ред во Технолошко индустриската развојна зона ќе се применуваат одредбите од Правилникот за поблиските критериуми и начинот на уредување на технолошко индустриските развојни зони и Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата.

V. ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПРИРОДАТА

Член 11

1. Постапката за заштита од комунални и индустриски опасни и штетни материи во производството, употребата, транспортот, прометот, складирањето, отстранувањето, неутрализирањето и депонирањето, се врши на начин и под услови да не се доведе во опасност животот и здравјето на луѓето и опстанокот на животинскиот и растителниот свет, да не се загади животната средина и природата како во процесот на функцијата, така и при појава на дефекти, во согласност со мерилата и условите утврдени со закон и меѓународните конвенции и договори кои Република Македонија ги ратификувала или им пристапила.

2. За се што се однесува со заштитата на животната средина и природата, а што не е предвидено со овие правила ќе се применуваат одредбите од прописите од областа на заштита за животната средина.

VI. ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА

Член 12

Овие правила влегуваат во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објават по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/21
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5537.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Радовиш”, на ден 20.10.2014 година го донесе следниот

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “РАДОВИШ” НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “РАДОВИШ”

I

Опис на услуга	Цена во МКД
1. Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Радовиш” - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	2,00 МКД/м ² закупен простор
2. Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Радовиш” - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ “Радовиш” од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3. Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4. Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Радовиш”	
4.1 Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2 Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3 Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4 Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5 Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6 Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7 Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5. Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2000,00 МКД месечно
6. Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7. Почетна месечна закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8. Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9. Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10. Постапување на контејнери за опслужување на корисници до 15 м ²	8.500,00 МКД месечно
11. Постапување на контејнери за опслужување на корисници до 30 м ²	12.500,00 МКД месечно
12. Закупнина за постапување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13. Постапување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/м ³

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Радовиш” од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Радовиш” од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Радовиш” од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/4
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5538.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Берово“, на ден 20.10.2014 година го донесе следниот

**ТАРИФИК
НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “БЕРОВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ
НА ТИРЗ “БЕРОВО“**

I

Опис на услуга	Цена во МКД
1. Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Берово” - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	1,00 МКД/м ² закупен простор
2. Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата. Наплата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово” - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ “Берово” од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3. Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4. Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Берово”	
4.1 Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2 Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3 Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4 Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5 Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6 Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7 Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5. Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2000,00 МКД месечно
6. Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7. Почетна месечна закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8. Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9. Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10. Постапување на контејнери за опслужување на корисници до 15 м ²	8.500,00 МКД месечно
11. Постапување на контејнери за опслужување на корисници до 30 м ²	12.500,00 МКД месечно
12. Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13. Постапување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/м ³

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово” од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часа.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово” од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Берово” од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/7
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5539.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Виница“, на ден 20.10.2014 година го донесе следниот

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“

I

Опис на услуга	Цена во МКД
1. Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Виница” - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	2,00 МКД/м ² закупен простор
2. Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница” - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се иземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ “Виница” од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3. Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4. Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Виница”	
4.1 Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2 Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3 Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4 Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5 Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6 Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7 Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5. Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2000,00 МКД месечно
6. Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7. Почетна месечна закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8. Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9. Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10. Постапување на контејнери за опслужување на корисници до 15 м ²	8.500,00 МКД месечно
11. Постапување на контејнери за опслужување на корисници до 30 м ²	12.500,00 МКД месечно
12. Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13. Постапување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/м ²

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница” од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница” од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Виница” од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/10 Управен одбор
20 октомври 2014 година Претседател,
Скопје Дејан Николовски, с.р.

5540.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони (“Службен весник на Република Македонија” бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона “Струга“, на ден 20.10.2014 година го донесе следниот

ТАРИФИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СТРУГА“

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ “Струга” - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	3,10 МКД/m ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга” - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ “Струга” од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ “Струга”	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15 м ²	8.500,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30 м ²	12.500,00 МКД месечно
12.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13.	Поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/mi

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга” од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга” од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ “Струга” од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на

вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/13
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5541.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Струмица“, на ден 20.10.2014 година го донесе следниот

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СТРУМИЦА“

I

Опис на услуга	Цена во МКД
1. Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ „Струмица“ - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над спроведувањето на мерките за противпожарна заштита	3,10 МКД/м ² закупен простор
2. Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ „Струмица“ - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ „Струмица“ од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3. Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4. Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ „Струмица“	
4.1 Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2 Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3 Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4 Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5 Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6 Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7 Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5. Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2000,00 МКД месечно
6. Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7. Почетна месечна закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8. Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9. Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15 м ²	8.500,00 МКД месечно
11. Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30 м ²	12.500,00 МКД месечно
12. Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13. Поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/м ²

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Струмица“ од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Струмица“ од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ „Струмица“ од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/16
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5542.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона „Гевгелија“, на ден 20.10.2014 година го донесе следниот

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ "ГЕВГЕЛИЈА" НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ "ГЕВГЕЛИЈА"

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ "Гевгелија" - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	3,10 МКД/м ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ "Гевгелија" - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ "Гевгелија" од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ "Гевгелија"	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15 м ²	8.500,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30 м ²	12.500,00 МКД месечно
12.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13.	Поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/м ³

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Гевгелија" од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Гевгелија" од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Гевгелија" од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/18
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

5543.

Врз основа на член 12 став (4) алинеја 6 од Законот за технолошки индустриски развојни зони ("Службен весник на Република Македонија" бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони во име на Владата на Република Македонија како основач на Технолошката индустриска развојна зона "Прилеп", на ден 20.10.2014 година го донесе следниот

ТАРИФНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ "ПРИЛЕП" НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ "ПРИЛЕП"

I

	Опис на услуга	Цена во МКД
1.	Месечен паушал за одржување на инфраструктурата во ТИРЗ "Прилеп" - одржување на јавните површини и инфраструктурата во составот на јавните површини, а во границите на зоната; - одржување на уличното осветлување на јавните површини во зоната; - физичко обезбедување на оградата и територијата на зоната; - 24-часовна контрола на главниот влез на зоната и обезбедување на услови за работење на Царинските и даночните служби; - надзор над споведувањето на мерките за противпожарна заштита	3,10 МКД/м ² закупен простор
2.	Запис за влез/излез и паркинг тарифа за користење терминал при обавување на увоз, извоз, реекспорт и евиденција за влез и излез на стоки во ТИРЗ согласно Правилникот за задолжителните податоци кои треба да ги содржи записот од евиденцијата и образецот од записот од евиденцијата. Наплатата се врши по број на изготвени Записи за влез/излез во и од ТИРЗ "Прилеп" - важи за сите видови возила - од оваа тарифа се изземаат возилата за кои е издадена Идентификациона картичка за Влез во ТИРЗ "Прилеп" од страна на ДТИРЗ	500,00 МКД по запис
3.	Мерење на вага на возило	500,00 МКД
4.	Надоместоци за издавање на документи за влез и движење во ТИРЗ "Прилеп"	
4.1	Идентификациона картичка за вработено лице кај корисник	350,00 МКД
4.2	Идентификациона привремена картичка за посетител	350,00 МКД
4.3	Идентификациона картичка за посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.4	Идентификациона картичка за возило на корисник	1000,00 МКД
4.5	Идентификациона картичка за возило на вработено лице кај корисник	1000,00 МКД
4.6	Идентификациона картичка за возило на посетител кај корисник (еднократно)	бесплатно
4.7	Идентификациона картичка за возило за групен транспорт	1000,00 МКД
5.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² опремен деловен простор со површина до 25 м ²	2000,00 МКД месечно
6.	Почетна месечна Закупнина за 1м ² неопремен деловен простор со површина над 25 м ²	1.000,00 МКД месечно
7.	Почетна месечна закупнина за 1м ² деловен простор за вршење на угостителска дејност	400,00 МКД месечно
8.	Закупнина за 1м ² затворен магацински простор	200,00 МКД месечно
9.	Закупнина за 1м ² отворен магацински простор	60,00 МКД месечно
10.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 15 м ²	8.500,00 МКД месечно
11.	Поставување на контејнери за опслужување на корисници до 30 м ²	12.500,00 МКД месечно
12.	Закупнина за поставување банкомат	6.000,00 МКД месечно
13.	Поставување на инсталации во рамките на опфатот на зоната	150,00 МКД/м ³

*Износите во табелата се дадени без вклучен ДДВ

II

Надоместоците за услугите од Дел I од овој тарифник се наплатуваат во рок од осум дена од денот на доставување на фактурата на приходната сметка на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Обврската за надоместоците од Дел I точки 1, 2, и 4 од овој тарифник, корисникот е обврзан да ја плаќа од денот на добивање на Решение за започнување со работа од Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

III

Изготвувањето на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Прилеп" од Дел I точка 2. на овој тарифник се врши по избор на корисникот и тоа: по превозно средство или по фактура за стока транспортирана со повеќе превозни средства со неограничен број на влез/излез на превозни средства во текот на денот најдоцна до 24 часот.

Стоката со вредност помала од 6.200,00 МКД е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Прилеп" од Дел I точка 2. на овој тарифник.

Стока наменета за испитување, анализирање или тестирање согласно со член 196 точка 8 од Царинскиот закон е ослободена од плаќање на Записот за влез/излез во и од ТИРЗ "Прилеп" од Дел I точка 2 на овој тарифник.

IV

Идентификационите картички од Дел I точка 4 од овој тарифник, се со важност од 2 (две) календарски години. Корисникот е обврзан за секоја промена на вработените и превозните средства за кои се издава идентификациона картичка да ја извести Дирекцијата за ТИРЗ поради поништување или издавање на нова идентификациона картичка во рок не подолг од пет (5) работни дена.

V

Овој тарифник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1302/22
20 октомври 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Дејан Николовски, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ы Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ы Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014177